


 МАКПЕТРОЛ



XXI

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

2017

СОДРЖИНА

1. Дневен ред	3	13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година	240
2. Годишна сметка на Друштвото за 2016 година	5	14. Предлог Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година	241
3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година и Извештај на независните ревизори	53	15. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година (дивиденден календар)	242
4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори	93	16. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	243
5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2016 година	95	17. Предлог Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото	244
6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2016 година и Извештај на независните ревизори	143	18. Предлог Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото	245
7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори	182	19. Предлог Одлука за определување на награда на членовите на Надзорниот одбор	246
8. Годишни извештаи на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година	183	20. Предлог Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година	247
9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година	208	21. Известување на членовите на Управниот одбор до Надзорниот одбор на Друштвото	248
10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година	209	22. Известување на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на Друштвото	249
11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година	238	23. Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на сделка со заинтересирана страна на Друштвото	251
12. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година	239	24. Предлог Одлука за одобрување на сделка со заинтересирана страна	266

ДНЕВЕН РЕД

I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. **Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2016 година на Друштвото**

1.1. **Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори;

1.2. **Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2016 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори

1.3. **Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за

консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година (дивиденден календар);
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

3. Донесување одлуки за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото

- Предлог: Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото;
- Предлог: Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото;
- Предлог: Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор

4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0504-186311
07. 03. 2017 год.
СКОПЈЕ 5

ГОДИШНА СМЕТКА 2016



			Период				Контролор																						
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)											Резервни кодекси															

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2016 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
1.	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		5.702.461.579	5.389.733.493
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		20.686.106	30.966.277
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		19.922.176	30.202.347
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		763.930	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		3.667.872.471	3.571.655.683
10.	Недвижности (011+012)	010		2.845.029.296	2.825.570.601
10.а.	Земјиште	011		852.019.965	828.314.495
10.б.	Градежни објекти	012		1.993.009.331	1.997.256.106
11.	Постројки и опрема	013		414.446.835	431.748.810
12.	Транспортни средства	014		23.726.098	20.266.393
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		186.879.996	177.789.250

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		22.651.693	21.584.699
16.	Материјални средства во подготовка	018		168.925.823	88.501.000
17.	Останати материјални средства	019		6.212.730	6.194.930
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		2.013.903.002	1.787.111.533
20.	Вложувања во подружници	022		290.917.983	62.589.679
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		536.990.150	1.687.078.178
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		35.538.891	37.443.676
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.150.455.978	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.150.455.978	
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.708.446.073	1.878.157.672
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		820.024.509	679.700.697
33.	Залихи на сировини и материјали	038		149.098.927	178.658.241
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		73.457	73.472
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.163.227	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		190.158	13.595.543
37.	Залихи на трговски стоки	042		668.498.740	485.210.214
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		587.164.459	798.263.366
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		44.047.534	84.007.213
42.	Побарувања од купувачи	047		455.818.651	640.753.667
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		73.605.762	65.095.256
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		6.941.657	368.071
45.	Побарувања од вработените	050		6.607.061	7.773.996
46.	Останати краткорочни побарувања	051		143.794	265.163
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		461	116.111.299
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		461	461
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		461	461
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			116.110.838
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		301.256.644	284.082.310
52.а.	Парични средства	060		137.717.644	148.874.810
52.б.	Парични еквиваленти	061		163.539.000	135.207.500
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		100.198.889	162.116.751
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		7.511.106.541	7.430.007.916
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		3.129.688.911	3.185.637.423
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		3.831.098.413	3.453.942.309
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		713.650	345.700
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		30.245.391	43.313.077
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		376.788.154	13.067.686
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.598.691.664	3.884.468.627
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		2.234.300	2.380.320
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.234.300	2.380.320
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3.596.457.364	3.882.088.307
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		30.307.236	28.296.388
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1.835.408.411	1.458.004.151
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		37.850.066	33.101.240
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		22.071.443	21.945.489
91.	Обврски кон вработените	100		46.184.784	45.976.132
92.	Тековни даночни обврски	101		21.315.982	258.585.762
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		1.336.349.550	1.789.760.085

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		257.153.643	236.496.262
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		9.801.387	9.920.455
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		14.862	2.343
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		81.316.464	91.596.980
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		7.511.106.541	7.430.007.916
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА	112		3.129.688.911	3.185.637.423

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис 

Во Скопје

На ден 15.03 2017 година

Радмила Шуманска Гашевска

0100859

Скопје

15.03 2017 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис 



			<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>										Период		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>				Контролор																												
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						<table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table>								0	4	0	5	7	6	4	3	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	0	5	7	6	4	3																																								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																						
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси																																				

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од **01.01.** до **31.12.** **2016** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		16.479.876.739	18.484.597.816
2.	Приходи од продажба	202		16.317.523.634	18.333.022.444
3.	Останати приходи	203		162.353.105	151.575.372
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		15.758.766	98.271.937
4.b.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		2.353.385	15.758.770
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		16.034.807.261	18.320.376.774
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		124.606.167	294.386.664
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		14.128.565.107	16.267.990.288
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		459.961.584	444.005.232
11.	Останати трошоци од работењето	212		162.633.584	135.877.108
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		865.809.451	873.652.352
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		557.059.377	560.122.768

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		45.213.623	45.730.607
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		220.955.309	222.185.359
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		42.581.142	45.613.618
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		210.144.838	215.978.131
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			238.300
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		12.400.626	35.846.380
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.234.300	2.380.320
17.	Останати расходи од работењето	222		68.451.604	50.021.999
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		81.249.614	78.756.052
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		10.818.656	16.602.702
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		5.317.855	12.465.903
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		5.500.801	4.136.799
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		65.218.210	58.321.097
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		5.007.331	3.559.378
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		205.417	272.875
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		102.214.493	128.363.219
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		32.009	48.538
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		32.009	48.538
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		98.898.700	122.445.437
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		3.283.784	5.869.244

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		410.699.218	32.100.708
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		410.699.218	32.100.708
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		33.911.064	19.033.022
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		376.788.154	13.067.686
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.716	1.693
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		376.788.154	13.067.686
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		376.788.154	13.067.686
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2016 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		376.788.154	13.067.686
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		367.950	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		367.950	
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		367.950	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		377.156.104	13.067.686
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		377.156.104	13.067.686
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2017 година

На ден

15.03 2017 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Образец „ДЕ“

[][]			[][][][][][][][]							[][][][][][][][][][][][][][][][]					
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11							12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси					

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2016 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.078.672	11.078.672
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	10.194.617	8.978.956
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	884.055	2.099.716
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	852.019.965	828.314.495
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.366.962.725	3.297.673.643
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.687.441.665	1.612.574.932
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.679.521.060	1.685.098.711
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	667.402.992	653.837.094
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	353.914.721	341.679.699
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	313.488.271	312.157.395
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

² Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	164.245.499	168.263.766
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	134.122.091	139.513.149
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	30.123.408	28.750.617
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.194.930	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (<i>< или = АОП 052 од БС</i>)	662		116.110.838
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (<i>< или = АОП 052 од БС</i>)	663		5.443.490
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	223.730	30.180.953
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	5.898.629	7.262.723
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (<i>< или = АОП 021 од БС</i>)	666	1.700.617.729	1.714.246.495
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	290.917.983	15.988.440

6 Се однесува на сите трговски друштва, **освен** на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство **не** се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	24.325.454	11.784.199
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	1.641.780	13.184.923
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	938.913.733	976.891.012
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	14.958.489	9.431.006
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	26.990.777	21.787.420
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 085 од БС)	677		
Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ					
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ ($<$ од АОП 065 од БС)	678	1.080.339.404	870.960.500
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ ($<$ од АОП 065 од БС)	679	2.403.502.596	2.334.174.140
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет ($<$ од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ ($<$ од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (<i>< од АОП 065 од БС</i>)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<i>< од АОП 065 од БС</i>)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	27.953.061	28.797.124
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	257.153.798	236.530.086
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	43.680.271	280.638.773

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	55.984.708	55.895.124
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	16.226.029.130	18.094.352.675
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	48.021.413	55.814.316
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	15.672.863.111	17.566.855.773
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	596.925.364	718.723.193
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	541.915.712	651.464.874
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	42.054.119	42.266.994
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	10.914.723	62.171
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701	1.468.930	
10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.					

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702	599.507	1.019.574
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	66.033.799	60.281.968
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	2.541.109	30.132.439
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	81.394.544	61.098.794
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	5.902.994	11.734.243
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	5.317.855	12.465.903
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	18.285.954	251.171.340
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	26.720.421	179.150.329
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	7.850.739	8.798.707
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	4.880.573	5.504.797

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	8.758.750	10.083.108
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	5.422.496	4.492.915
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.328.086	4.382.189
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	7.044.808	7.294.086
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	60.541.415	71.108.791
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	2.895.194	7.496.103
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.492.105	1.375.384
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	207.323.899	199.628.249
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	30.655.567	36.119.346
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	629.929	484.384
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	24.002.884	22.836.190
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740	5.931.819	5.649.651
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.512.830	2.592.138
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	22.093.162	22.568.818
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	2.367.424	1.660.404
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	7.407.020	8.674.366
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	2.138.981	2.350.721
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	5.244.674	7.322.226
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	532.828	473.295
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	1.593.589	1.435.697
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	1.292.493	341.559
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757		

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	10.284.707	9.376.253
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	12.509.737	9.653.295
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	43.077.387	43.032.687
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	31.446.540	30.188.323
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	6.145.846	6.307.397
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	10.190.495	10.716.540
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.519.617	4.237.660
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	37.300.430	16.612.619
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	340.219	151.981
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	42.890	125.000
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769		
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.716	1.684

Во Скопје
 На ден 15.03 2017 година

Лице одговорно за составување
 на образецот
Радмила Шуманска Гацевска

Одобрил:
Саџа Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____



НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
25.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	74.212
26.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	3.451.423
27.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	684.944
28.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	521.499
29.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	30.561.123
30.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	10.485.543
31.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	26.972.539
32.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	2.993.189
33.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	44.075.534
34.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	43.054.102
35.	71.20	Техничко испитување и анализа	2.774.341
36.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	4.528.230
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			16.561.126.353

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО О _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____ Радмила Шуманска Гашевска

Потпис _____

Во _____ Скопје

М.П. *

Одобрил:

На ден _____ 15.03 _____ 2017 година

_____ Саша Лекиќ

Потпис _____



ГОДИШНА СМЕТКА 2016
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2016 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
	Производство на биодизел гориво		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	99	1200	417
Сопственичка структура	Правни лица - 22,267 % Физички лица - 77,733 %		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото , во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции)

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користи кратенки, кодови, знаци или симболи , тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремени ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиски известување,утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на

Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, по стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели

набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4 - 5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Осигурувања на нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почейно признавање на финансискиите средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансискиите средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансискиите средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатнатата добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минимални износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираниите сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурносии во проценкиите

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинскиите текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.718.892	763.930	89.817.657
Зголемување				263.340		263.340
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.982.232	763.930	90.080.997
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	23.357.367	0	8.978.956	26.515.057	0	58.851.380
Амортизација	838.510		1.215.661	8.489.340		10.543.511
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	24.195.877	0	10.194.617	35.004.397	0	69.394.891
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (тековна година)	60.286	0	884.055	18.977.835	763.930	20.686.106
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (тековна година)	898.796	0	2.099.716	27.203.835	763.930	30.966.277

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	24.256.163		11.078.672	53.718.892	763.930	89.817.657
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	24.256.163	0	11.078.672	53.718.892	763.930	89.817.657
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	23.357.367		8.978.956	26.515.057		58.851.380
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	23.357.367	0	8.978.956	26.515.057	0	58.851.380
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	898.796	0	2.099.716	27.203.835	763.930	30.966.277
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015 (претходна година)	898.796		2.099.716	27.203.835	763.930	30.966.277

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	828.314.495	3.951.510.737	2.293.462.660	110.085.699	7.183.373.591
Зголемување	26.379.802	95.576.137	104.169.304	432.955.043	659.080.286
Намалување	2.674.332	12.721.157	49.823.706	351.463.226	416.682.421
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	852.019.965	4.034.365.717	2.347.808.258	191.577.516	7.425.771.456
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	0	1.954.254.631	1.657.463.277	0	3.611.717.908
Амортизација		91.652.894	107.962.070		199.614.964
Намалување		4.551.139	48.882.748		53.433.887
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	0	2.041.356.386	1.716.542.599	0	3.757.898.985
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (тековна година)	852.019.965	1.993.009.331	631.265.659	191.577.516	3.667.872.471
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (тековна година)	828.314.495	1.997.256.106	635.999.383	110.085.699	3.571.655.683

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	791.645.872	3.940.364.686	2.276.678.634	47.004.412	7.055.693.604
Зголемување	36.668.623	13.383.457	65.813.723	237.678.167	353.543.970
Намалување		2.237.406	49.029.697	174.596.880	225.863.983
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	828.314.495	3.951.510.737	2.293.462.660	110.085.699	7.183.373.591
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)		1.863.887.957	1.592.033.363		3.455.921.320
Амортизација		92.597.595	114.268.830		206.866.425
Намалување		2.230.921	48.838.916		51.069.837
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	0	1.954.254.631	1.657.463.277	0	3.611.717.908
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015 (претходна година)	828.314.495	1.997.256.106	635.999.383	110.085.699	3.571.655.683
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015 (претходна година)	791.645.872	2.076.476.729	684.645.271	47.004.412	3.599.772.284

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2016	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2016 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2016 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2015						
Состојба на 1 Јануари 2015 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2015 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	372.142.840	623.946.698
Побарувања од купувачи во странство	54.522.265	22.911.986
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	951.187.633	968.902.673
Ведносно усогласување на побарувања	922.034.087	975.007.690
Вкупно:	455.818.651	640.753.667

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	58.496.635	62.083.017
Парични средства во денарска благајна	48.637.930	56.926.550
Девизна сметка	4.684.546	8.275.669
Девизна благајна	118.898	222.419
Вкупно:	111.938.009	127.507.655

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2016	%	Состојба		31.12.2016	%
				зголем.	намал.		
2016 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.366.447.000	67,93%	37.076.000		2.403.523.000	68,99%
	Правни лица	1.117.395.000	32,07%		37.076.000	1.080.319.000	31,01%
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	37.076.000	37.076.000	3.483.842.000	100%
2015 (претходна година)							
		01.01.2015	%	Состојба		31.12.2015	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	3.195.263.000	91,72%		828.816.000	2.366.447.000	67,93%
	Правни лица	288.579.000	8,28%	828.816.000		1.117.395.000	32,07%
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	828.816.000	828.816.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	1.764.760.440	1.320.911.436
Добавувачи во странство	72.462.824	136.589.381
Добавувачи за нефактурирани стоки	-1.814.853	503.334
Вкупно:	1.835.408.411	1.458.004.151

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	1.336.349.550	1.789.760.085
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	1.336.349.550	1.789.760.085

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	15.675.561.654	17.570.761.967
Приходи од продажба во странство	596.925.364	718.723.193
Вкупно:	16.272.487.018	18.289.485.160

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	42.054.119	42.266.994
Приходи од наплатени отпишани побарувања	2.541.109	30.132.439
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:	44.595.228	72.399.433

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	207.323.899	199.628.249
Трошоци за саеми		
Наемнина	24.632.813	73.320.574
Дневници за службени патувања и патни трошоци	7.407.020	8.674.366
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	4.422.513	3.975.078
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	78.820.949	70.821.659
Премии за осигурување	48.267.719	48.208.673
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	32.296.770	30.188.323
Трошоци за ревизија	1.545.395	1.915.080
Трошоци за останати интелектуални услуги	33.180.232	11.327.632
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	12.728.656	37.086.676
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	295.402.574	276.456.327
Вкупно останати оперативни расходи	746.028.540	711.602.637

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	44.047.534	84.007.213
Обврски по основ на купопродажни односи	30.063.739	28.296.388
Приходи од продажба на готови производи	512.896	783.659
Приходи од продажба на стоки	370.300.146	482.463.350

Во, Скопје

На ден 15.03 2017 година

Лице одговорно за составување на извештајот:
Радмила Шуманска Гашевска

М.П.

Одобрил:
Сања Лекиќ



Посебни финансиски извештаи
и Извештај на независните ревизори

Макпетрол а.д., Скопје

31 декември 2016 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независните ревизори

До Раководството и Акционерите на
Макпетрол а.д., Скопје

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Ul. Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 38.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол АД, Скопје на ден 31 декември 2016 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај работењето на Друштвото за 2016 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016.

Скопје,
31 март 2017 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Макпетрол АД, Скопје

3

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2016

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	3,667,872	3,571,656
Нематеријални средства	7	20,686	30,966
Вложувања во подружници	9	290,919	62,590
Вложувања во придружени друштва	9	536,118	536,118
Финансиски средства расположливи за продажба	10	1,151,328	1,150,960
Финансиски побарувања	11	2,923	7,864
		5,669,846	5,360,154
Тековни средства			
Финансиски побарувања	11	32,616	145,691
Залихи	12	820,025	679,701
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	687,363	960,380
Парични средства и еквиваленти	14	301,257	284,082
		1,841,261	2,069,854
Вкупно средства		7,511,107	7,430,008
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	15	3,483,842	3,483,842
Резерви	15	714	346
Акумулирани добивки/(загуби)		346,543	(30,245)
		3,831,099	3,453,943
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици	16	1,336,350	1,789,760
Обврски за данок од добивка		18,054	18,291
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	2,325,604	2,168,014
		3,680,008	3,976,065
Вкупно капитал и обврски		7,511,107	7,430,008

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 10 март 2017 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Сапа Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Приходи од продажба	5	16,317,524	18,333,022
Останати деловни приходи	18	167,671	164,041
Потрошени материјали		(124,606)	(294,387)
Набавна вредност на продадени стоки		(14,128,565)	(16,267,990)
Трошоци за користи на вработените	19	(868,044)	(876,033)
Амортизација и депрецијација	6,7	(210,218)	(215,979)
Останати деловни трошоци	20	(703,375)	(665,987)
Промени во залихите		(13,405)	(82,513)
Добивка од работење		436,982	94,174
Финансиски приходи	21	75,932	66,290
Финансиски расходи	21	(102,215)	(128,363)
Финансиски (расходи), нето		(26,283)	(62,073)
Добивка пред оданочување		410,699	32,101
Данок на добивка	22	(33,911)	(19,033)
Добивка за годината		376,788	13,068
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	10,15	368	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		377,156	13,068
Заработувачка по акција (Денари по акција)	23		
- Основна и разводнета		3,353	116

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Макпетрол АД, Скопје

5

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2016

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани Добивки/ (Загуби) 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2016 година	3,483,842	-	346	(30,245)	3,453,943
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	376,788	376,788
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10, 15)	-	-	368	-	368
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	368	376,788	377,156
На 31 декември 2016 година	3,483,842	-	714	346,543	3,831,099
На 01 јануари 2015 година	3,483,842	62,853	346	(106,166)	3,440,875
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Покривање на загуба	-	(62,853)	-	62,853	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	(62,853)	-	62,853	-
Добивка за годината	-	-	-	13,068	13,068
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	13,068	13,068
На 31 декември 2015 година	3,483,842	-	346	(30,245)	3,453,943

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Деловни активности			
Приливи од купувачи		17,095,487	18,852,055
Исплати на добавувачи и вработени		(16,255,216)	(17,741,394)
		840,271	1,110,661
Платена камата		(98,931)	(122,494)
Платен данок од добивка		(34,148)	(1,484)
		707,192	986,683
Инвестициони активности			
Прилив од продадени вложувања		1,469	-
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(236,362)	(154,226)
Набавка на нематеријални средства		(263)	(211)
Продадени недвижности, постројки и опрема		32,726	1,963
Прилив од затворање на подружница		-	1,519
Вложувања во подружници		(228,329)	-
Прилив/(дадени) финансиски позајмици, нето		118,016	(91,193)
Прилив од камати		70,924	62,731
Приливи од дивиденди		5,318	12,466
		(236,501)	(166,951)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(106)	-
(Отплата) на кредити		(6,618,471)	(6,725,152)
Приливи од кредити		6,165,061	5,953,056
		(453,516)	(772,096)
Нето промена на парични средства и еквиваленти		17,175	47,636
Парични средства и еквиваленти на почетокот		284,082	236,446
Парични средства и еквиваленти на крајот	14	301,257	284,082

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Македонија. Тековните активности на Друштвото исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, складирање нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива, намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, производство на биогориво, и трговија со природен гас.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,723 лица (2015: 1,695 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото го претставува мнозинството на Групацијата Макпетрол а.д., Скопје и подружниците. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015, подружниците учествуваат со помалку од 1% во вкупните приходи и вкупната актива на Групацијата.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Основа за подготовка (продолжува)

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година. Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

Друштвото има два деловни сегменти: трговија и производство од обновливи извори на енергија. Во идентификувањето на овие деловни сегменти раководството ги следи активностите на Друштвото кои ги претставуваат своите главни групи на производи и услуги (види Бел.5). Секој од овие оперативни сегменти е управуван одделно, поради што, тоа бара различни технологии, маркетинг пристап и други ресурси.

2.3 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2016	31 декември 2015
1 УСД	58.3258 Денари	56.3744 Денари
1 ЕУР	61.4812 Денари	61.5947 Денари
1 ЦХФ	57.2504 Денари	56.9583 Денари
1 GBP	71.8071 Денари	83.4617 Денари
1 ЦАД	43.3332 Денари	40.6003 Денари
1 АУД	42.1220 Денари	41.0905 Денари
1 JPY	0.4982 Денари	0.4678 Денари

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.7 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.8 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се општетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)***Оштетувањето на финансиските средства***а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.9 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се опишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно опишаните износи се признава како тековна добивка.

2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои во целост се состојат од ревалоризациони се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за продажба.

(д) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливниот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.16 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.17 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)***Одложен данок на добивка*

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.18 Надомести за вработените*Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.20 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.21 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задолжени плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.22 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.23 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.24 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустриски и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 МКД):

	2016	2015
Класи на финанс.средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	1,151,328	1,150,960
Финансиски побарувања	35,539	153,555
Побарувања од купувачи, нето	273,263	511,017
Побарувања по камати на купувачите, нето	42,110	28,926
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,607	7,774
Останати побарувања	143	265
Парични средства и еквиваленти	301,257	284,082
	1,994,740	2,321,397

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2016		31 декември 2015	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	1,865,715	-	1,486,301	-
Дивиденди	9,814	-	9,920	-
Позајмици со камата	1,336,350	-	1,789,760	-
	3,211,879	-	3,285,981	-

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2016	2015
Средства		
ЕУР	25,967	40,138
ЦХФ	-	8
ГБП	-	266
УСД	126,663	91,522
	152,630	131,934
Обврски		
ЕУР	70,733	128,516
ЈПУ	96	-
ГБП	2,002	1,807
УСД	14,268	12,114
	87,099	142,437

Анализа на сензитивноста

	Промени во 2016	Промени во 2015	2016		2015	
			Добивка или загуба (000 мкд)			
ЕУР	1%	1%	(448)	(884)		
ЈПУ	1%	1%	(1)	-		
ГБП	1%	1%	(20)	(15)		
УСД	5%	5%	5,620	3,970		

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2016 (000 мкд)	2015 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Фин. средства расположливи за продажба	1,151,328	1,150,960
Побарувања од купувачи, нето	273,263	511,017
Побарувања по камати на купувачите, нето	42,110	28,926
Побарувања од продажба на картички	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,607	7,774
Останати побарувања	143	265
Парични средства и еквиваленти	238,076	213,723
	1,896,020	2,097,483
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	35,539	153,555
Парични средства и еквиваленти	63,181	70,359
	98,720	223,914
	1,994,740	2,321,397
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски од добавувачи	1,865,715	1,486,301
Дивиденди	9,814	9,920
	1,875,529	1,496,221
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	1,336,350	1,789,760
	3,211,879	3,285,981

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2016 (000 мкд)	2015 (000 мкд)
Позајмици	1,336,350	1,789,760
Парични средства и парични еквиваленти	(301,257)	(284,082)
Нето обврски	1,035,093	1,505,678
Капитал – вкупно	3,831,099	3,453,943
	0.27	0.44

3.6 Прoцена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Макпетрол АД, Скопје

23

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се состојат од удели во капиталот кај домашни некотирани правни субјекти. Согласно претходно презентирани нивоа на хиреархија, сите средства се групирани во Ниво 2.

	2016 (000 мкд)	2015 (000 мкд)
Финансиските средства евидентирани по објект. вредност		
Удели во капиталот кај домашни некотирани субјекти – Ниво 2	1,151,328	1,150,960

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датума на известување е објавено во Белешката 10.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2016	2015	2016	2015
Средства				
Финансиски побарувања	35,539	153,555	35,539	153,555
Побарувања од купувачи, нето	273,263	511,017	273,263	511,017
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	42,110	28,926	42,110	28,926
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,607	7,774	6,607	7,774
Останати побарувања	143	265	143	265
Парични средства и еквиваленти	301,257	284,082	301,257	284,082
Вкупни средства	843,412	1,170,437	843,412	1,170,437
Обврски				
Позајмици со камата	1,336,350	1,789,760	1,336,350	1,789,760
Обврски од добавувачи	1,865,715	1,486,301	1,865,715	1,486,301
Дивиденди	9,814	9,920	9,814	9,920
Вкупни обврски	3,211,879	3,285,981	3,211,879	3,285,981

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2016 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6 и 7. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2016 и 2015 година, Друштвото е организирано во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Производство на производи од обновливи извори на енергија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 се како што следат:

	Трговија	Производи од обновливи извори на енергија	Вкупно
За годината што завршува на 31 декември 2016			
Продажба	16,317,078	446	16,317,524
Добивка од деловни активности			436,982
Финансиски резултат, нето			(26,283)
Добивка пред оданочување			410,699
Данок на добивка			(33,911)
Добивка за годината			376,788
За годината што завршува на 31 декември 2015			
Продажба	18,202,032	130,990	18,333,022
Добивка од деловни активности			94,174
Финансиски резултат, нето			(62,073)
Добивка пред оданочување			32,101
Данок на добивка			(19,033)
Добивка за годината			13,068

Сегментните средства и обврски на 31 декември 2016 и 2015 година се како што следи:

	Трговија	Производи од обновливи извори на енергија	Вкупно
2016 година			
Средства	6,974,423	536,684	7,511,107
Обврски	3,679,739	269	3,680,008
Капитални трошоци	297,965	1,176	299,141
2015 година			
Средства	6,874,053	555,955	7,430,008
Обврски	3,975,793	272	3,976,065
Капитални трошоци	176,512	-	176,512

Продажбата по категории е како што следи:

	2016	2015
Деривати	14,495,547	16,956,476
Трговски стоки	1,728,054	1,256,891
Услуги	93,923	119,655
	16,317,524	18,333,022
Од кои:		
- На домашен пазар	15,720,599	17,614,299
- На странски пазари	596,925	718,723
	16,317,524	18,333,022

Макпетрол АД, Скопје

27

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати и средства	Аванси за, инвест. во тек	Вкупно
На 01 јануари 2015 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	791,646	3,940,365	2,276,679	47,004	7,055,694
Исправка на вредноста	-	(1,863,888)	(1,592,033)	-	(3,455,921)
Нето евидентирана вредност	791,646	2,076,477	684,646	47,004	3,599,773
Промени во текот на 2015 година					
Почетна нето евидентирана вредност	791,646	2,076,477	684,646	47,004	3,599,773
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	36,669	13,323	57,292	46,942	154,226
Продажби и расходувања – набавна вредност)	-	(2,179)	(46,705)	-	(48,884)
(Продажби и расходувања – исправка на вредноста)	-	2,056	46,456	-	48,512
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(5,935)	(5,935)
Трансфер од залихи	-	-	-	22,075	22,075
Вишоци по попис	-	2	6,196	-	6,198
(Депрецијација) за годината	-	(92,540)	(111,769)	-	(204,309)
Крајна нето евидентирана вредност	828,315	1,997,139	636,116	110,086	3,571,656
На 01 јануари 2016 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	828,315	3,951,511	2,293,462	110,086	7,183,374
Исправка на вредноста	-	(1,954,372)	(1,657,346)	-	(3,611,718)
Нето евидентирана вредност	828,315	1,997,139	636,116	110,086	3,571,656
Промени во текот на 2016 година					
Почетна нето евидентирана вредност	828,315	1,997,139	636,116	110,086	3,571,656
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	26,380	84,272	103,466	22,244	236,362
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(263)	(263)
Интерни трансфери	-	(249)	249	-	-
Трансфер од залихи	-	-	-	63,600	63,600
Вишоци по попис	-	11,304	454	-	11,758
Корекција на основна грешка	-	1	35	-	36
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	(2,674)	(12,472)	(49,824)	(4,090)	(69,060)
(Продажби и расходувања – исправка на вредноста)	-	4,551	48,883	-	53,434
(Депрецијација) за годината	-	(91,654)	(107,997)	-	(199,651)
Крајна нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872
На 31 декември 2016 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	852,021	4,034,366	2,347,807	191,577	7,425,771
Исправка на вредноста	-	(2,041,474)	(1,716,425)	-	(3,757,899)
Нето евидентирана вредност	852,021	1,992,892	631,382	191,577	3,667,872

Продажби и расходувања

Во текот на 2016 година, Друштвото продале и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 15,626 илјади Денари (2015: 372 илјади Денари). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 32,726 илјади Денари (2015: 1,963 илјади Денари) (види Белешка 18).

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2016 и 2015 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2016	2015
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	160,196	74,277
Аванси на добавувачи	22,651	21,585
Вложувања во објект Галичица	3,748	3,748
Градежни работи на станови -Трета Македонска Бригада	1,959	1,959
Останати вложувања	948	219
Полница Миладиновци	905	1,735
Вложувања во хотел – Струга	849	-
Вложувања во административна зграда	296	4,324
Вложувања во хотел – Маврово	25	2,239
	191,577	110,086

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2016 Друштвото има заложено дел од своите недвижности како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 37,038,131 (види Белешка 16 и 24).

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останати нематеријални средства	Вкупно
На 01 јануари 2015 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	106,387	12,899	119,286
Исправка на вредноста	(72,214)	(10,609)	(82,823)
Нето евидентирана вредност	34,173	2,290	36,463
Промени во текот на 2015 година			
Почетна нето евидентирана вредност	34,173	2,290	36,463
Набавки, нето од преноси	211	-	211
Корекции од минати години	27	-	27
Трансфер од материјални средства (Продажби и расходувања - набавна вредност)	5,935	-	5,935
	(35,641)	-	(35,641)
Продажби и расходувања - акумулирана амортизација	35,641	-	35,641
(Амортизација) за годината	(10,144)	(1,526)	(11,670)
Крајна нето евидентирана вредност	30,202	764	30,966
На 01 јануари 2016 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	76,919	12,899	89,818
Исправка на вредноста	(46,717)	(12,135)	(58,852)
Нето евидентирана вредност	30,202	764	30,966
Промени во текот на 2016 година			
Почетна нето евидентирана вредност	30,202	764	30,966
Корекции од минати години	24	-	24
Трансфер од материјални средства	263	-	263
(Амортизација) за годината	(10,567)	-	(10,567)
Крајна нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686
На 31 декември 2015 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	77,182	12,899	90,081
Исправка на вредноста	(57,260)	(12,135)	(69,395)
Нето евидентирана вредност	19,922	764	20,686

Макпетрол АД, Скопје

29

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2016	2015
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Удели во капиталот во домашни некотирани друштва	1,151,328	1,150,960
	1,151,328	1,150,960
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	35,539	153,555
Побарувања од купувачи, нето	273,263	511,017
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	42,110	28,926
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,607	7,774
Останати побарувања	143	265
Парични средства и еквиваленти	301,257	284,082
	843,412	1,170,437
	1,994,740	2,321,397
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Останати финансиски обврски по амортиз. наб. вр.		
Позајмици	1,336,350	1,789,760
Обврски спрема добавувачи	1,865,715	1,486,301
Обврски по дивиденди	9,814	9,920
	3,211,879	3,285,981

9 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2016		31 декември 2015	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол –							
Телма	100.00	Македонија	МКД	-	205,616	-	5,616
Шампион							
Макпетрол	100.00	Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол доо	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак							
Грција	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	350,000	21,527
					290,919		62,590

Во текот на 2015 година, со одлука на Друштвото, подружницата Макпетрол Грција ги запрете своите деловни активности и престана да постои. Друштвото оствари прилив на парични средства по основ на затворање на сметките на подружницата во денарска противвредност од 1,519 илјади денари.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во подружници и придружени друштва (продолжува)

Движењето на сметката на вложувања во подружници за 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	62,590	64,109
Зголемување на влог во парични средства	228,329	-
Прилив од запирање на деловни активности	-	(1,519)
На 31 декември	290,919	62,590

Во текот на 2016 година Друштвото го зголеми учеството во капиталот на Макпетрол Телма доел, Скопје со дополнително вложување на парични средства во износ од 200,000 илјади Денари и го зголеми учеството во капиталот на Петролмак Грција со дополнително вложување на парични средства во износ од 28,329 илјади Денари.

Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2016 Износ во валута	(000 МКД)	31 декември 2015 Износ во валута	(000 МКД)
Оилко КДА	35.60	Македонија	МКД	-	536,118	-	536,118
				-	536,118	-	536,118

Примени дивиденди

Во текот на 2016 година, Друштвото оствари приход од примени дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва во износ од 5,318 илјади Денари (2015: 12,466 илјади Денари) (Белешка 18).

10 Финансиски средства расположливи за продажба

	2016	2015
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	872	504
	1,151,328	1,150,960

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	1,150,960	1,151,199
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел. 15)	368	-
Отпис на удели признаени во тековните расходи (Бел. 20)	-	(239)
На 31 декември	1,151,328	1,150,960

Во текот на 2016 година, Друштвото оствари приход од продажба на дел од овие вложувања, претходно целосно резервирани, во износ од 1,469 илјади Денари (Белешка 18).

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 24 во продолжение на посебните финансиски извештаи.

11 Финансиски побарувања

	2016	2015
Побарувања од продажба на трговски стоки на кредит	29,640	30,181
Финансиски позајмици на вработени	3,853	3,263
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	2,046	120,111
	35,539	153,555
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	32,616	145,691
Долгорочни финансиски побарувања	2,923	7,864
	35,539	153,555

Во текот на 2016 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 58,856 илјади Денари (2015: 116,468 илјади Денари) и оствари прилив од наплата во износ од 176,871 илјади Денари (2015: 25,276 илјади Денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2016 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

2016	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	5,506	30,033	5,444	40,983
Исправка на вредност	-	-	(5,444)	(5,444)
Нето евидентирана вредност	5,506	30,033	-	35,539

2015	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	123,975	29,580	5,444	158,999
Исправка на вредност	-	-	(5,444)	(5,444)
Нето евидентирана вредност	123,975	29,580	-	153,555

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени финансиските побарувања на ден 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
До 30 дена	7	26
Од 1 - 3 месеци	-	33
Од 3 - 6 месеци	-	38
Од 6 - 12 месеци	78	29,135
Над 1 година	29,948	348
	30,033	29,580

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	5,444	5,447
Отпис на целосно резервирани ненаплатливи позајмици	-	(3)
На 31 декември	5,444	5,444

12 Залихи

	2016	2015
Трговски стоки	668,499	485,210
Ситен инвентар и резервни делови	149,172	178,732
Готови производи и производство во тек	2,354	15,759
	820,025	679,701

На 31 декември 2016 година и врз основа на направена процена, Друштвото изврши ослободување на претходно признаените резервирања во износ од 2,811 илјади Денари (2015: 5,798 илјади Денари) во корист на тековните добивки (Белешка 18).

13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2016	2015
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	459,112	734,145
Странски купувачи	54,522	22,912
Поврзани субјекти	44,048	84,007
	557,682	841,064
Намалено за: резервирања за оштетувања	(284,419)	(330,047)
	273,263	511,017
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	679,725	673,887
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818
Аванси на добавувачи	73,606	65,095
Припејд картички за гориво	63,946	71,621
Однапред платени трошоци	36,253	90,495
Побарувања од државата по основ на даноци	6,942	369
Побарувања од вработени	6,607	7,774
Останати побарувања	143	265
	1,051,715	1,094,324
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(637,615)	(644,961)
	414,100	449,363
	687,363	960,380

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	2016			
	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	183,609	89,654	284,419	557,682
Исправка на вредност	-	-	(284,419)	(284,419)
Нето евидентирана вредност	183,609	89,654	-	273,263

Макпетрол АД, Скопје

33

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

				2015
	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	407,180	103,837	330,047	841,064
Исправка на вредност	-	-	(330,047)	(330,047)
Нето евидентирана вредност	407,180	103,837	-	511,017

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
Од 1 - 3 месеци	5,833	2,169
Од 3 - 6 месеци	1,595	6,385
Од 6 - 12 месеци	3,336	5,296
Над 1 година	78,890	89,987
	89,654	103,837

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи и останатите побарувања во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	Купувачи		Останати побарувања		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
На 01 јануари	330,047	343,748	644,961	645,469	975,008	989,217
Тековни оштетувања (Б.20)	7,221	2,674	3,961	32,545	11,182	35,219
Ослобод.на резервации (Б.18)	(790)	(16,124)	(1,751)	(14,008)	(2,541)	(30,132)
Пренос од купувачи во останати побарувања	(8,570)	-	8,570	-	-	-
Отпис на резервација	(43,489)	(251)	(18,126)	(19,045)	(61,615)	(19,296)
На 31 декември	284,419	330,047	637,615	644,961	922,034	975,008

Во текот на 2016 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 1,546 илјади Денари (2015: 1,867 илјади Денари) (види Белешка 20).

14 Парични средства и еквиваленти

	2016	2015
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	63,181	70,359
Готовина во благајна	48,757	57,149
Парични еквиваленти – вредносни картички	163,539	135,207
Средства во процес на наплата	25,780	21,367
	301,257	284,082

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2016 и 2015 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3,483,842 илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција. На датумот на известување, за соопствениците на 1,457 акции постои ограничување за тргување со акциите издадени од страна на Друштвото. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2016	31 декември 2015
Домашни правни лица	26.29%	25.06%
Домашни физички лица	67.68%	67.12%
Странски правни лица	4.72%	6.47%
Странски физички лица	1.31%	1.15%
Странски лица (збирна сметка)	-	0.20%
	100%	100%

Резерви

На датумите на известување резервите на Друштвото во целост се состојат од резерви создадени врз основа на ревалоризацијата на вложувањата. Движењето на сметката на резервите во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	346	346
Ефект од ревалоризација на вложувања (Бел.10)	368	-
На 31 декември	714	346

16 Позајмици

Краткорочни позајмици со камата

Краткорочни кредити од домашни банки
(фиксна стапка во рамки од 4.9 – 6.5% п.а.)

	2016	2015
	1,336,350	1,789,760
	1,336,350	1,789,760

Во текот на 2016 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6,165,061 илјади Денари (2015: 5,953,056 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 6,618,471 илјади Денари (2015: 6,725,152 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Друштвото (Белешки 6 и 24).

17 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2016	2015
Добавувачи		
Домашни добавувачи	1,762,945	1,321,416
Поврзани субјекти	30,307	28,296
Странски добавувачи	72,463	136,589
	1,865,715	1,486,301
Останати тековни обврски		
Издадени платежни картички ВЕРНА	257,154	236,496
Плати, персонален данок и придонеси од плати	68,300	67,946
Обврски по картици за гориво	49,752	56,245
Примени аванси од купувачи	37,850	33,101
Пресметани трошоци	31,564	35,352
Обврски за акцизи	3,221	198,210
Обврски по дивиденди	9,814	9,920
Обврски за отпремнини	2,234	2,380
Обврски за ДДВ	-	42,063
	459,889	681,713
Вкупно добавувачи и останати обврски	2,325,604	2,168,014

Макпетрол АД, Скопје

35

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18 Останати деловни приходи

	2016	2015
Отпис на обврски и вишоци по попис	54,276	54,084
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 6)	32,726	1,963
Вишоци на недвижности, постројки и опрема по попис	11,758	6,198
Дивиденди (Бел. 9)	5,318	12,466
Ослободување на резервација кај залихи (Бел. 12)	2,811	5,798
Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел.13)	2,541	30,132
Приходи од продажба на вложувања (Бел.9)	1,469	-
Останато	56,772	53,400
Вкупно останати деловни приходи	167,671	164,041

19 Трошоци за користи на вработените

	2016	2015
Бруто плати	823,228	828,039
Останати со закон утврдени надоместоци	42,581	45,614
Отпремнини при пензионирање	2,235	2,380
	868,044	876,033

Останатите со закон утврдени надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош и сл.

20 Останати деловни трошоци

	2016	2015
Транспортни услуги	207,324	199,628
Останати услуги	98,712	70,537
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	91,482	80,795
Услуги за одржување и заштита	51,497	55,044
Премии за осигурување	43,077	43,033
Банкарски и трошоци на платниот промет	32,297	30,188
ПТТ услуги	30,656	36,119
Наемнини	24,633	23,321
Други даноци, придонеси и членарини	19,551	20,965
Неотпишана вред.на продадена и расходувана опрема (Бел.6)	15,626	372
Кусоци на залихи	12,752	13,917
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13)	11,182	35,219
Донации	10,133	9,056
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13)	1,546	1,867
Загуби од оштетување на фи.средства расп.за прод. (Бел.10)	-	239
Останати трошоци	52,907	45,687
Вкупно останати деловни расходи	703,375	665,987

21 Финансиски приходи и расходи

	2016	2015
Приходи		
Приходи од камати	70,924	62,731
Позитивни курсни разлики	5,008	3,559
	75,932	66,290
Расходи		
Расходи по камати	98,931	122,494
Негативни курсни разлики	3,284	5,869
	102,215	128,363
Финансиски (расходи), нето	(26,283)	(62,073)

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2016 и 2015 е како што следи:

	2016	2015	
Добивка пред оданочување:	410,701	32,101	-
Усогласување за:			
Неодбитни трошоци за даночни цели	56,218	172,621	-
Даночен кредит за расходите со одложено признавање	-	(14,392)	
Даночен кредит за реинвестирана добивка	(122,489)		
Даночен кредит за дивиденда остварена со учество во капиталот во друг обврзник	(5,318)		
Основа за оданочување	339,112	190,330	
Даночна стапка	10%	10%	
Тековен даночен трошок по стапка од 10%	33,911	19,033	

23 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2016	2015
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	376,788	13,068
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	112,382	112,382
Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)	3,353	116

24 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2016 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 2,854,959 илјади Денари (2015: 2,791,074 илјади Денари). Од овој износ, 2,773,037 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Макпетрол АД, Скопје

37

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 6 и 16).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловен објект - Бензинска Станица	2,352,652
Комерцијална Банка АД Скопје	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
ОКТА АД Скопје	Деловни објекти, земјиште, хотел Макпетрол Струга	12,357,869
		37,038,131

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2016, Друштвото има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 286,872 илјади Денари (2015: 480,386 илјади Денари).

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

25 Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, пени и каматни стапки.

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2016				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	201	4,732	8,243	47,424
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,656
Пром Гас	18,972	-	280,994	-
Макпетрол доо Белград	7,844	379	-	10,421
Петролмак Грција	14,354	4,116	-	31,235
Придружени друштва				
Оилко КДА	9,666	12,414	92,808	298,123
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Гама ад	1,018	8,966	15,012	49,320
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар – побарувања	3,636	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	2,958

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2015				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	118,119	4,705	15,113	48,188
Шампион Макпетрол	-	10	263	1,034
Пром Гас	36,412	-	374,871	-
Макпетрол доо Белград	4,153	-	-	5,340
Петролмак Грција	33,942	1,544	586	25,603
Придружени друштва				
Оилко КДА	14,737	17,595	97,365	333,936
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Гама ад	1,558	4,712	22,192	42,683
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар - побарувања	4,135	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	2,517

26 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :


1. Вкупен приход	16.561.126.353 ден.
2. Вкупен расход	16.150.427.135 ден.
3. Добивка пред оданочување	410.699.218 ден.
4. Данок на добивка	33.911.064 ден.
5. Добивка по оданочување	376.788.154 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА 2016



Период Контролор

1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)										Резервни кодекси													

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. **2016** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		5.567.298.182	5.453.214.390
2.	І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		32.063.538	40.474.063
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		31.299.608	39.710.133
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		763.930	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		3.757.122.530	3.652.904.262
10.	Недвижности (011+012)	010		2.855.072.150	2.835.828.390
10.а.	Земјиште	011		852.019.965	828.314.495
10.б.	Градежни објекти	012		2.003.052.185	2.007.513.895
11.	Постројки и опрема	013		475.630.468	480.425.834
12.	Транспортни средства	014		25.390.050	22.087.179
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		203.138.030	198.152.754

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		22.651.693	21.584.699
16.	Материјални средства во подготовка	018		168.925.823	88.534.894
17.	Останати материјални средства	019		6.314.316	6.290.512
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		1.778.112.114	1.759.836.065
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		590.087.690	1.720.365.247
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		2.029.555	2.027.142
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		35.538.891	37.443.676
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.150.455.978	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.150.455.978	
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.802.462.972	1.776.332.735
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		838.418.949	687.912.632
33.	Залихи на сировини и материјали	038		149.098.927	178.658.241
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		14.560.102	8.181.900
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.163.227	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		4.097.953	13.699.050
37.	Залихи на трговски стоки	042		668.498.740	485.210.214
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		629.142.784	798.712.071
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		2.778.281	7.603.018
42.	Побарувања од купувачи	047		536.401.788	713.010.063
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		73.605.952	65.095.446
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		7.282.400	2.569.275
45.	Побарувања од вработените	050		6.816.408	8.256.653
46.	Останати краткорочни побарувања	051		2.257.955	2.177.616
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		461	461
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		461	461
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		461	461
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		334.900.778	289.707.571
52.a.	Парични средства	060		171.329.699	154.480.715
52.б.	Парични еквиваленти	061		163.571.079	135.226.856
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		132.931.673	186.619.922
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		7.502.692.827	7.416.167.047
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		3.129.688.911	3.185.637.423
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		3.790.012.706	3.399.609.520
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		-12.466.702	-12.725.658
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		851.137	851.137
63.	Законски резерви	072		851.137	851.137
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		33.287.069	
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		105.645.029	74.433.189
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		390.144.231	2.075.230
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.630.239.681	3.924.345.496
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		2.323.560	2.380.320
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.323.560	2.380.320
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		914.025	
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3.627.916.121	3.921.965.176
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		27.691.895	23.231.482
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1.855.979.099	1.492.639.363
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		42.193.181	37.738.758
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		23.492.902	23.330.411
91.	Обврски кон вработените	100		49.134.850	48.855.166
92.	Тековни даночни обврски	101		25.663.662	259.605.461
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		1.336.349.550	1.789.760.085

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		257.153.643	236.496.262
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		9.801.387	9.920.455
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		455.952	387.733
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		81.526.415	92.212.031
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		7.502.692.827	7.416.167.047
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		3.129.688.911	3.185.637.423

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2017 година

На ден

31.03 2017 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		48.121.389	48.503.733
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		235.169.561	235.832.626
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		45.562.572	48.035.401
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		225.708.130	221.064.331
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			238.300
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		12.401.673	35.960.351
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.323.560	2.380.320
17.	Останати расходи од работењето	222		69.116.279	51.640.622
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		76.447.302	76.542.202
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		5.654.490	13.126.056
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		5.317.855	12.465.903
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		312.984	658.501
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		23.651	1.652
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		65.579.871	59.548.677
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		5.007.524	3.594.594
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		205.417	272.875
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		102.816.934	128.710.075
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		351.246	108.280
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		32.059	108.280
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		319.187	
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		98.983.441	122.472.272
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		3.320.676	6.054.436

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		161.571	75.087
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		19.810.471	9.498.418
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		425.487.343	22.051.248
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		425.487.343	22.051.248
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		35.343.112	19.976.018
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		390.144.231	2.075.230
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.832	1.804
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		390.144.231	2.075.230
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		390.144.231	2.075.320
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2016 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		390.144.231	2.075.230
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		258.956	
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	1.751.188
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		108.994	1.751.188
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		367.950	
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		258.956	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			1.751.188
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		390.403.187	324.042
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		390.403.187	324.042
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291			
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Радмила Шуманска Гашевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100859

Потпис

Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2017 година

На ден

31.03 2017 година

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Образец „ДЕ“

			<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						Период			Контролор																
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси																								

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за **2016** година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.078.672	11.078.672
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	10.194.617	8.978.956
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	884.055	2.099.716
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	852.019.965	828.314.495
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.366.962.725	3.297.673.643
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.687.441.665	1.612.574.932
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.679.521.060	1.685.098.711
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	667.402.992	653.837.094
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	353.914.721	341.679.699
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	313.488.271	312.157.395
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

² Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	164.245.499	168.263.766
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	134.122.091	139.513.149
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	30.123.408	28.750.617
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.194.930	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 052 од БС)	663		
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	223.730	30.180.953
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	5.898.629	7.262.723
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 021 од БС)	666	1.700.617.729	1.714.246.495
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	290.917.983	15.988.440

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	24.325.454	11.784.199
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	1.641.780	13.184.923
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	938.913.733	976.891.012
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	14.958.489	9.431.006
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	26.990.777	21.787.420
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (⁷ или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (⁷ или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (\leq или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (\leq или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (\leq од АОП 065 од БС)	678	1.080.339.404	870.960.500
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (\leq од АОП 065 од БС)	679	2.403.502.596	2.334.174.140
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (\leq од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (\leq од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	27.953.061	28.797.124
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	257.153.798	236.530.086
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	43.680.271	280.638.773

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	55.984.708	55.895.124
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	16.226.029.130	18.094.352.675
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	48.021.413	55.814.316
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	15.672.863.111	17.566.855.773
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	596.925.364	718.723.193
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	541.915.712	651.464.874
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	42.054.119	42.266.994
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	10.914.723	62.171
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701	1.468.930	
10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.					

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702	599.507	1.019.574
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	66.033.799	60.281.968
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	2.541.109	30.132.439
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	81.394.544	61.098.794
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапници, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	5.902.994	11.734.243
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	5.317.855	12.465.903
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	18.285.954	251.171.340
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	26.720.421	179.150.329
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	7.850.739	8.798.707
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	4.880.573	5.504.797

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	8.758.750	10.083.108
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	5.422.496	4.492.915
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.328.086	4.382.189
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	7.044.808	7.294.086
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	60.541.415	71.108.791
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	2.895.194	7.496.103
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.492.105	1.375.384
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	207.323.899	199.628.249
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	30.655.567	36.119.346
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	629.929	484.384
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	24.002.884	22.836.190
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740	5.931.819	5.649.651
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.512.830	2.592.138
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	22.093.162	22.568.818
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	2.367.424	1.660.404
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	7.407.020	8.674.366
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	2.138.981	2.350.721
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	5.244.674	7.322.226
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	532.828	473.295
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	1.593.589	1.435.697
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	1.292.493	341.559
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757		

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	10.284.707	9.376.253
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	12.509.737	9.653.295
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	43.077.387	43.032.687
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	31.446.540	30.188.323
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	6.145.846	6.307.397
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	10.190.495	10.716.540
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.519.617	4.237.660
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	37.300.430	16.612.619
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	340.219	151.981
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	42.890	125.000
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769		
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.716	1.684

Во Скопје

На ден 31.03 2017 година

Лице одговорно за составување

на образецот

Радмила Шуманска Гашевска

Одобрил

Саша Декиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[][][]			[][][][][][][][][]								[][][]														
Период			Контролор																						
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2016 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	33.19	Поправка на останата опрема	1.772.440
2.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	651.689.880
3.	43.21	Електроинсталатерски работи	42.928
4.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	64.602.813
5.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	7.019.990
6.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	26.984.198
7.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	66.196.004
8.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	13.412.718
9.	46.19	Посредување во трговијата со разновидни производи	36.914
10.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	144.005.197
11.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	1.243.481
12.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	2.868.196
13.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовитогорива и слични производи	2.610.295.027
14.	46.73	Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема	227.854
15.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	4.537.808
16.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи	445.807
17.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци	599.507
18.	47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун	225.136.863
19.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	3.169.414
20.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	27.967.818
21.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	139.845.246
22.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	714.789.475
23.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	11.778.776.094
24.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	21.993.805
25.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	74.212
26.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	3.451.423

27.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	684.944
28.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	521.499
29.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	30.561.123
30.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	10.538.205
31.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	26.972.539
32.	60.20	Дејности на телевизиската програма и емитување	67.963.110
33.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	2.993.189
34.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	44.075.534
35.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	40.350.243
36.	71.20	Техничко испитување и анализа	2.774.341
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			16.738.619.839

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Радмила Шуманска Гашевска

Потпис _____

Во _____ Скопје _____

На ден _____ 31.03 _____ 2017 година _____



Одобрил: _____

Саша Јаскиќ

Потпис _____

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА 2016
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за **2016** година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	99	1241	494
Сопственичка структура	Правни лица - 31,01 % Физички лица - 68,99 %		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Консолидирана
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото , во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции)

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користи кратенки, кодови, знаци или симболи , тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремени ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиски известување,утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на

Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, по стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели

набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4 - 5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентируваниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентируваниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетување на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатнатата добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минимални износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурности во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпутти, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлушува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	28.989.420	0	16.340.420	53.718.892	763.930	99.812.662
Зголемување	165.817		4.069.249	263.340		4.498.406
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	29.155.237	0	20.409.669	53.982.232	763.930	104.311.068
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	23.662.482	0	9.161.060	26.515.057	0	59.338.599
Амортизација	1.631.550		2.788.041	8.489.340		12.908.931
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	25.294.032	0	11.949.101	35.004.397	0	72.247.530
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (тековна година)	3.861.205	0	8.460.568	18.977.835	763.930	32.063.538
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (тековна година)	5.326.938	0	7.179.360	27.203.835	763.930	40.474.063
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	24.891.684	0	10.867.376	83.397.701	763.930	119.920.691
Зголемување	4.097.736		5.473.044	5.934.937		15.505.717
Намалување				35.613.746		35.613.746
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	28.989.420	0	16.340.420	53.718.892	763.930	99.812.662
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	22.605.292	0	7.335.852	53.031.915	0	82.973.059
Амортизација	1.057.190		1.825.208	9.123.968		12.006.366
Намалување				35.640.826		35.640.826
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	23.662.482	0	9.161.060	26.515.057	0	59.338.599
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	5.326.938	0	7.179.360	27.203.835	763.930	40.474.063
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015 (претходна година)	2.286.392	0	3.531.524	30.365.786	763.930	36.947.632

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	828.314.495	3.962.605.312	2.487.564.031	110.119.601	7.388.603.439
Зголемување	26.379.802	95.576.137	146.152.106	432.955.043	701.063.088
Намалување	2.674.332	12.811.019	70.517.090	351.463.226	437.465.667
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	852.019.965	4.045.370.430	2.563.199.047	191.611.418	7.652.200.860
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	0	1.955.091.417	1.780.607.760	0	3.735.699.177
Амортизација		91.777.967	121.035.073		212.813.040
Намалување		4.551.139	48.882.748		53.433.887
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	0	2.042.318.245	1.852.760.085	0	3.895.078.330
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016 (тековна година)	852.019.965	2.003.052.185	710.438.962	191.611.418	3.757.122.530
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016 (тековна година)	828.314.495	2.007.513.895	706.956.271	110.119.601	3.652.904.262

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	791.645.872	3.951.587.826	2.407.879.498	54.847.141	7.205.960.337
Зголемување	36.668.623	13.383.457	128.714.230	307.347.249	486.113.559
Намалување		2.365.971	49.029.697	252.074.789	303.470.457
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	828.314.495	3.962.605.312	2.487.564.031	110.119.601	7.388.603.439
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)		1.864.603.811	1.710.014.990		3.574.618.801
Амортизација		92.718.527	119.431.686		212.150.213
Намалување		2.230.921	48.838.916		51.069.837
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)	0	1.955.091.417	1.780.607.760	0	3.735.699.177
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015 (претходна година)	828.314.495	2.007.513.895	706.956.271	110.119.601	3.652.904.262
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015 (претходна година)	791.645.872	2.086.984.015	697.864.508	54.847.141	3.631.341.536

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2016	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2016 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2016 (тековна година)						0
Нетекновни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2015						
Состојба на 1 Јануари 2015 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2015 (претходна година)						0
Нетекновни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	452.894.824	696.338.417
Побарувања од купувачи во странство	54.603.312	23.063.874
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	951.187.633	968.902.673
Ведносно усогласување на побарувања	922.181.081	975.294.901
Вкупно:	536.504.688	713.010.063

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	92.057.489	65.557.827
Парични средства во денарска благајна	48.689.131	59.057.645
Девизна сметка	4.684.546	8.275.669
Девизна благајна	118.898	222.419
Вкупно:	145.550.064	133.113.560

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2016	%	Состојба		31.12.2016	%
				зголем.	намал.		
2016 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.366.447.000	67,93%	37.076.000		2.403.523.000	68,99%
	Правни лица	1.117.395.000	32,07%		37.076.000	1.080.319.000	31,01%
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	37.076.000	37.076.000	3.483.842.000	100%
2015 (претходна година)							
Обични акции	Физички лица	3.195.263.000	91,72%		816.788.000	2.378.475.000	68,27%
	Правни лица	288.579.000	8,28%	816.788.000		1.105.367.000	31,73%
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	816.788.000	816.788.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	1.786.245.153	1.356.108.284
Добавувачи во странство	72.462.824	138.035.725
Добавувачи за нефактурирани стоки	-1.814.853	503.334
Вкупно:	1.856.893.124	1.494.647.343

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	1.336.349.550	1.789.760.085
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	1.336.349.550	1.789.760.085

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	16.149.472.294	18.147.547.947
Приходи од продажба во странство	649.263.618	720.248.175
Вкупно:	16.798.735.912	18.867.796.122

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	39.766.780	39.840.405
Приходи од наплатени отпишани побарувања	2.761.269	30.550.837
Приходи од државни поддршки	5.937.185	5.672.821
Вкупно:	48.465.234	76.064.063

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	209.118.057	201.202.370
Трошоци за саеми	14.923	2.881
Наемнина	27.635.285	26.189.823
Дневници за службени патувања и патни трошоци	7.868.169	9.272.693
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	4.422.513	3.975.078
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	78.820.949	71.674.163
Премии за осигурување	49.540.762	48.996.887
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	32.509.109	30.440.820
Трошоци за ревизија	1.756.535	2.069.128
Трошоци за останати интелектуални услуги	39.219.913	18.434.134
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	12.729.703	37.259.745
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	348.756.228	280.266.161
Вкупно останати оперативни расходи	812.392.146	729.783.883

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	2.376.528	7.603.018
Обврски по основ на купопродажни односи	27.448.398	23.231.482
Приходи од продажба на готови производи	512.896	783.659
Приходи од продажба на стоки	42.828.527	97.986.623

Во, Скопје

На ден 31.03.2017 година

Лице одговорно за составување на извештајот:

Радмила Шуматска Гашевска

Одобрил:

Саша Лекиќ





Консолидирани финансиски извештаи и
Извештај на независните ревизори

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31 декември 2016 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Sv. Kiril i Metodij 52 b- 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Матичното Друштво Макпетрол а.д., Скопје и подружниците на ден 31 декември 2016 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016.

Скопје,
30 март 2017 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Управител
Марјан Андонов



Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	3,757,123	3,652,904
Нематеријални средства	7	32,064	40,474
Вложувања во придружени друштва	9	589,215	569,405
Финансиски средства распол.за продажба	11	1,151,328	1,150,960
Финансиски побарувања	12	2,923	7,863
		5,532,653	5,421,606
Тековни средства			
Финансиски побарувања	12	32,616	29,581
Залихи	13	838,418	687,912
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	764,104	987,361
Парични средства и еквиваленти	15	334,902	289,707
		1,970,040	1,994,561
Вкупно средства		7,502,693	7,416,167
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	16	3,483,842	3,483,842
Резерви		(11,614)	(11,873)
Акумулирани добивки/(загуби)		317,784	(72,360)
		3,790,012	3,399,609
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	17	1,336,350	1,789,760
Обврски за данок на добивка		18,644	18,676
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	18	2,357,687	2,208,122
Вкупно обврски		3,712,681	4,016,558
Вкупно капитал и обврски		7,502,693	7,416,167

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 30 март 2017 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Приходи од продажба	5	16,470,170	18,443,630
Останати деловни приходи	19	177,512	170,289
Потрошени материјали		(120,351)	(293,283)
Набавна вредност на продадени стоки		(14,223,014)	(16,337,498)
Трошоци за вработени	20	(931,764)	(940,059)
Депрецијација и амортизација	6,7	(225,709)	(221,065)
Останати деловни трошоци	21	(696,074)	(662,313)
Промени во залихите на п/во во тек и гот.п/оди	13	(13,405)	(82,513)
Добивка од работењето		437,365	77,188
Финансиски приходи	22	71,128	64,077
Финансиски (расходи)	22	(102,816)	(128,711)
Нето финансиски (расходи)		(31,688)	(64,634)
Удел во добивките на придружени друштва	9,10	19,810	9,498
Добивка пред оданочување		425,487	22,052
Данок на добивка	23	(35,343)	(19,976)
Добивка за годината по одданочување		390,144	2,076
Останата сеопфатна добивка за годината			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.		368	-
Преведување на странски валути		(109)	(1,750)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		390,403	326
Добивка за сопствениците		390,144	2,076
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		390,403	326
Заработувачка по акција	24		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		3,472	18

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки/(загуби) 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2016 година	3,483,842	-	(11,873)	(72,360)	3,399,609
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	390,144	390,144
Останата сеопфатна добивка:					
Ревалоризација на вложувања во хартии од вредност	-	-	368	-	368
Преведување на странски валути	-	-	(109)	-	(109)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	259	390,144	390,403
На 31 декември 2016 година	3,483,842	-	(11,614)	317,784	3,790,012
На 01 јануари 2015 година	3,483,842	62,853	(10,123)	(137,289)	3,399,283
Покривање на загуби (Бел.16)	-	(62,853)	-	62,853	-
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	(62,853)	-	62,853	-
Добивка за годината	-	-	-	2,076	2,076
Останата сеопфатна (загуба)	-	-	(1,750)	-	(1,750)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	(1,750)	2,076	326
На 31 декември 2015 година	3,483,842	-	(11,873)	(72,360)	3,399,609

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2016 000 мкд	31 декември 2015 000 мкд
Оперативни активности			
Приливи од купувачи		16,743,280	18,790,333
Исплати на добавувачи и вработени		(15,966,194)	(17,703,344)
		777,086	1,086,989
(Платена) камата	22	(99,176)	(122,657)
(Платен) данок од добивка		(35,375)	(2,679)
		642,535	961,653
Инвестициони активности			
Прилив од продадени вложувања	11	1,469	-
Прилив од продадени недвиж, постројки и опрема	19	43,641	2,025
(Плаќања) за набавка на недвиж, постројки и опрема	6	(257,591)	(208,848)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	7	(4,352)	(9,016)
Прилив / (одлив) од фин. побарувања, нето	12	1,905	3,052
Наплатени камати	22	65,895	60,210
Приливи од дивиденди	19	5,318	12,466
		(143,715)	(140,111)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(106)	-
(Отплата) на кредити	17	(6,618,471)	(6,725,152)
Приливи од кредити	17	6,165,061	5,953,056
		(453,516)	(772,096)
Нето промена на парич.средства и еквиваленти		45,304	49,446
Парични средства и еквиваленти на почетокот		289,707	242,011
Преведување на странски валути		(109)	(1,750)
Парични средства и еквиваленти на крајот	15	334,902	289,707

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2016 година Групата вработува 1,834 лица (2015: 1,804 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2016		31 декември 2015	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол - Телма	100.00	Македонија	МКД	-	205,616	-	5,616
Шампион	100.00	Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол ДОО	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	350,000	21,527
					290,919		62,590

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нерезализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нерезализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Консолидација (продолжува)

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради општетување.

2.3 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.4 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2016	31 декември 2015
1 УСД	58.3258 Денари	56.3744 Денари
1 ЕУР	61.4812 Денари	61.5947 Денари
1 ЦХФ	57.2504 Денари	56.9583 Денари
1 ГБП	71.8071 Денари	83.4617 Денари
1 ЦАД	43.3332 Денари	40.6003 Денари
1 АУД	42.1220 Денари	41.0905 Денари
1 ЈПУ	0.4982 Денари	0.4678 Денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради општеување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.6 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од општеување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално во период од пет години.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.7 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

*Оштетување на финансиски средства**а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корегираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.9 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството се признаваат на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.16 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Наем (продолжува)***Групата како закупец*

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската.

Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.17 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Консолидираниот Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.18 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.19 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.20 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.21 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.22 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.23 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.24 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

3 Управување со финансиски ризици**3.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2016 (000 мкд)	2015 (000 мкд)
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Вложув.во удели и хартии од вредност	1,151,328	1,150,960
Финансиски побарувања	35,539	37,444
Побарувања од купувачи, нето	312,522	506,647
Побарув.од пресм.камати на купувачи, нето	42,164	29,134
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,817	8,778
Останати побарувања	4,025	4,288
Парични средства и еквиваленти	334,902	289,707
	2,071,790	2,211,776

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2016		2015	
	Тековни (до12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)	Тековни (до12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)
Позајмици	1,336,350	-	1,789,760	-
Обврски спрема добавувачи	1,876,500	-	1,510,555	-
Обврски по дивиденди	9,814	-	9,920	-
	3,222,664	-	3,310,235	-

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

Средства	2016 (000 МКД)	2015 (000 МКД)
ЕУР	36,366	51,232
РСД	1,568	427
ЈПУ	-	-
ЦХФ	-	8
ГБП	-	266
УСД	126,663	91,522
	164,597	143,455
Обврски		
ЕУР	105,610	133,842
РСД	-	-
ЈПУ	96	-
ЦХФ	-	-
ГБП	2,002	1,807
УСД	14,268	12,114
	121,976	147,763
	42,621	(4,308)

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промени во 2016	Промени во 2015	2016 Добивка или загуба	2015 Добивка или загуба
			Во илјади Денари	
ЕУР	1%	1%	(692)	(826)
РСД	5%	5%	78	21
ЈПУ	1%	1%	(1)	-
ЦХФ	1%	1%	-	-
ГБП	1%	1%	(20)	(15)
УСД	5%	5%	5,620	3,970

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Групата не е значајно изложена на ризикот од флукуација на пазарните каматни стапки бидејќи нема позајмици ниту пласмани со променлива каматна стапка.

	2016	2015
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Вложув.во удели и хартии од вредност	1,151,328	1,150,960
Финансиски побарувања	-	3,263
Побарувања по камати на купувачи, нето	42,164	29,134
Побарувања од продажба на плат.картички	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,817	8,778
Останати побарувања	4,025	4,288
Готовина во благајна	238,159	213,772
	1,626,986	1,595,013
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	96,743	75,935
Побарувања од купувачи, нето	312,522	506,647
Финансиски побарувања	35,539	34,181
	444,804	616,763
	2,071,790	2,211,776
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	1,876,500	1,510,555
Обврски по дивиденди	9,814	9,920
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	1,336,350	1,789,760
	3,222,664	3,310,235

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфицини за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 17, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

23

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик при управување со капитал (продолжува)

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2016	2015
Позајмици со камата	1,336,350	1,789,760
Парични средства и еквиваленти	(334,902)	(289,707)
Нето обврски	1,001,448	1,500,053
Капитал	3,790,012	3,399,609
	0.26	0.44

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во удели во капиталот и хартии од вредност на домашни правни субјекти. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на директно и индиректно достапни влезни податоци и информации. Согласно претходно презентираниите нивоа на хиерархија овие вложувања се класифицирани во Ниво 2 (во илјади Денари):

	2016	2015
Финансиски средства расположливи за продажба		
Вложувања во удели и хартии од вредност – Ниво 2	1,151,328	1,150,960

Усогласувањата на салдата помеѓу дватта датума на известување е обелоденето во Белешка 11.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Проценка на објективна вредност (продолжува)

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2016	2015	2016	2015
Средства				
Финансиски побарувања	35,539	37,444	35,539	37,444
Побарувања од купувачи, нето	312,522	506,647	312,522	506,647
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето	42,164	29,134	42,164	29,134
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,817	8,778	6,817	8,778
Останати побарувања	4,025	4,288	4,025	4,288
Парични средства и еквиваленти	334,902	289,707	334,902	289,707
Вкупни средства	920,462	1,060,816	920,462	1,060,816
Обврски				
Позајмици со камата	1,336,350	1,789,760	1,336,350	1,789,760
Обврски спрема добавувачи	1,876,500	1,510,555	1,876,500	1,510,555
Обврски по дивиденди	9,814	9,920	9,814	9,920
Вкупни обврски	3,222,664	3,310,235	3,222,664	3,310,235

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможности купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2016 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6 и 7. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази/податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)***Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпутти, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

27

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2016 и 2015 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Производство на производи од обновливи извори на енергија;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 се како што следат:

	Трговија	Производи од обновливи извори на енергија	Радиодифузија	Вкупно
Година што завршува на 31 декември 2016				
Продажба	16,737,192	446	105,867	16,843,505
Интер-сегментна продажба	(325,911)	-	(47,424)	(373,335)
Нето продажба	16,411,281	446	58,443	16,470,170
Добивка од делов. активности				437,365
Финансиски резултат, нето				(31,688)
Удел во добивката на придруж. друштва				19,810
Добивка пред оданочување				425,487
Данок на добивка				(35,343)
Добивка за годината				390,144
Година што завршува на 31 декември 2015				
Продажба	18,688,568	130,990	95,072	18,914,630
Интер-сегментна продажба	(394,045)	(28,767)	(48,188)	(471,000)
Нето продажба	18,294,523	102,223	46,884	18,443,630
Добивка/(Загуба) од делов. активности	99,188	796	(22,796)	77,188
Финансиски резултат, нето				(64,634)
Удел во (загубата) на придруж. друштва				9,498
Добивка пред оданочување				22,052
Данок на добивка				(19,976)
Добивка за годината				2,076

Сегментните средства и обврски се како што следи:

2016 година				
Средства	6,795,591	536,684	170,418	7,502,693
Обврски	2,340,888	269	16,530	3,712,681
Капитални трошоци	240,158	1,176	20,609	261,943
2015 година				
Средства	6,739,589	555,955	120,623	7,416,167
Обврски	3,695,882	272	146,625	4,016,558
Капитални трошоци	217,864	-	-	217,864

Продажбата по категории е како што следи:

	2016	2015
Деривати	14,579,232	17,015,817
Трговски стоки	1,738,030	1,260,966
Услуги	94,465	119,963
Радиодифузија	58,443	46,884
	16,470,170	18,443,630
Од кои:		
- На домашен пазар	15,844,779	17,715,224
- На странски пазари	625,391	728,406
	16,470,170	18,443,630

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за, и инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2015 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	791,646	3,961,365	2,447,757	54,847	7,255,615
Исправка на вредноста	-	(1,871,558)	(1,749,870)	-	(3,621,428)
Преведување на странски валути	-	(2,407)	(439)	-	(2,846)
Нето книговодствена вредност	791,646	2,087,400	697,448	54,847	3,631,341
Промени во текот на 2015 година					
Почетна нето книговодствена вредност	791,646	2,087,400	697,448	54,847	3,631,341
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	36,669	13,323	119,723	39,133	208,848
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(12,692)	(87,405)	-	(100,097)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	12,509	87,156	-	99,665
Пренос во нематеријални средства	-	-	-	(5,935)	(5,935)
Пренос од залихи	-	-	-	22,041	22,041
Вишоци по попис (Бел. 19)	-	2	6,196	-	6,198
Корекција на депрецијација	-	(229)	(739)	-	(968)
(Депрецијација) за годината	-	(92,661)	(116,432)	-	(209,093)
Преведување на странски валути	-	-	904	-	904
Крајна нето книговодствена вредност	828,315	2,007,652	706,851	110,086	3,652,904
На 31 декември 2015 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	828,315	3,961,998	2,486,271	110,086	7,386,670
Исправка на вредноста	-	(1,951,939)	(1,779,885)	-	(3,731,824)
Преведување на странски валути	-	(2,407)	465	-	(1,942)
	828,315	2,007,652	706,851	110,086	3,652,904
Промени во текот на 2016 година					
Почетна нето книговодствена вредност	828,315	2,007,652	706,851	110,086	3,652,904
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	26,380	84,272	124,695	22,244	257,591
Интерни трансфери	-	(249)	249	-	-
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(2,674)	(12,472)	(52,171)	(4,090)	(71,407)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	4,551	51,230	-	55,781
Пренос во нематеријални средства	-	-	-	(263)	(263)
Пренос од залихи	-	-	-	63,600	63,600
Вишоци по попис (Бел. 19)	-	11,304	454	-	11,758
Корекција на депрецијација	-	1	35	-	36
(Депрецијација) за годината	-	(92,008)	(120,658)	-	(212,666)
Преведување на странски валути	-	(209)	(2)	-	(211)
Крајна нето книговодствена вредност	852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123
На 31 декември 2016 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	852,021	4,044,854	2,559,533	191,577	7,647,985
Исправка на вредноста	-	(2,039,396)	(1,849,313)	-	(3,888,709)
Преведување на странски валути	-	(2,616)	463	-	(2,153)
	852,021	2,002,842	710,683	191,577	3,757,123

Продажби и расходувања

Во текот на 2016 година, Групата продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 15,626 илјади Денари (2015: 432 илјади Денари) (Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 43,641 илјади Денари (2015: 2,025 илјади Денари) (Белешка 19).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

29

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2016 и 2015 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2016	2015
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	160,196	74,277
Останати вложувања во деловни објекти	8,730	14,224
Аванси на добавувачи	22,651	21,585
	191,577	110,086

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2016 Групата има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 37,038,131 (Белешка 17 и 25).

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Аванси за, и средства во подготовка	Вкупно
На 01 јануари 2015 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	107,398	12,135	764	120,297
Исправка на вредноста	(72,743)	(10,609)	-	(83,352)
Нето евидентирана вредност	34,655	1,526	764	36,945
Промени во текот на 2015 година				
Почетна нето евидентирана вредност	34,655	1,526	764	36,945
Набавки, нето од преноси	9,016	-	-	9,016
Корекција на набавната вредност	27	-	-	27
Корекција на амортизација	22	-	-	22
Трансфер од недв. постројки и опрема	5,935	-	-	5,935
Расходувања (набавна вредност)	(35,794)	-	-	(35,794)
Расходувања (исправка на вредноста) (Амортизација) за годината	35,794	-	-	35,794
(Амортизација) за годината	(10,446)	(1,526)	-	(11,972)
Преведување на странски валути	501	-	-	501
Крајна нето евидентирана вредност	39,710	-	764	40,474
На 31 декември 2015 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	86,582	12,135	764	99,481
Исправка на вредноста	(47,373)	(12,135)	-	(59,508)
Преведување на странски валути	501	-	-	501
Нето евидентирана вредност	39,710	-	764	40,474
Промени во текот на 2016 година				
Почетна нето евидентирана вредност	39,710	-	764	40,474
Набавки, нето од преноси	4,352	-	-	4,352
Корекција на набавната вредност	24	-	-	24
Трансфер од недв. постројки и опрема	263	-	-	263
(Амортизација) за годината	(13,043)	-	-	(13,043)
Преведување на странски валути	(6)	-	-	(6)
Крајна нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064
На 31 декември 2016 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	91,221	12,135	764	104,120
Исправка на вредноста	(60,416)	(12,135)	-	(72,551)
Преведување на странски валути	495	-	-	495
Нето евидентирана вредност	31,300	-	764	32,064

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2016	2015
Средства		
Финансиски средства распол.за прод.		
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вредност	1,151,328	1,150,960
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	35,539	37,444
Побарувања од купувачи, нето	312,522	506,647
Побарув.од пресм.камати на купув., нето	42,164	29,134
Побарув.од продажба на платежни к.	184,493	184,818
Побарувања од вработени	6,817	8,778
Останати побарувања	4,025	4,288
Парични средства и еквиваленти	334,902	289,707
	920,462	1,060,816
	2,071,790	2,211,776
Обврски		
Останати финансиски обврски по амортиз.наб.вред.		
Позјамици	1,336,350	1,789,760
Обврски спрема добавувачи	1,876,500	1,510,555
Обврски по дивиденди	9,814	9,920
	3,222,664	3,310,235

9 Вложувања во придружени друштва

	2016	2015
Оилко КДА, Скопје, РМ (35.6% удел)	589,215	569,405
	589,215	569,405

Промените на сметката на вложувањата се како што следи:

	2016	2015
На 1 јануари	569,405	559,907
Удел во тековните добивки	19,810	9,498
На 31 декември	589,215	569,405

Во текот на 2016 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 5,318 илјади Денари (2015: 12,466) (Белешка 19).

10 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2016	2015
Вкупни средства	1,681,379	1,635,461
Вкупни обврски	(26,731)	(36,446)
Нето средства	1,654,648	1,599,015
Вкупни приходи	401,593	414,237
Вкупни расходи	(327,515)	(343,483)
Добивка пред одданочување	74,078	70,754
Данок од добивката	(3,390)	(7,697)
Добивка а годината	70,688	63,057

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи

	2016	2015
Вкупни нето средства (Белешка 9)	1,654,648	1,599,015
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35.6%	35.6%
Евидентирана вредност на вложувањето во придруж.друштво	589,215	569,405

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Финансиски средства расположливи за продажба

	2016	2015
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	872	504
	1,151,328	1,150,960

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	1,150,960	1,151,199
Пром.на обј.вред.признаено во ост.сеопф.доб.(рев.рез.) Б.16	368	-
Отписи на удели признаени во тековните расходи (Бел. 21)	-	(239)
На 31 декември	1,151,328	1,150,960

Во текот на 2016 година, Групата оствари приход од продажба на дел од овие вложувања, претходно целосно резервирани, во износ од 1,469 илјади Денари (Белешка 19).

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и Матичното Друштво Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 25 во продолжение на консолидирани финансиските извештаи.

12 Финансиски побарувања

	2016	2015
Финансиски позајмици на правни субјекти	2,046	4,000
Побарувања од продажба на трговски стоки на кредит	29,640	30,181
Финансиски позајмици на вработени	3,853	3,263
	35,539	37,444
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	32,616	29,581
Долгорочни финансиски побарувања	2,923	7,863
	35,539	37,444

Во текот на 2016 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 11,056 илјади Денари (2015: 357 илјади Денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 12,961 илјади Денари (2015: 3,409 илјади Денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2016				
Набавна вредност	5,506	30,033	5,444	40,983
Исправка на вредност	-	-	(5,444)	(5,444)
Нето евидентирана вредност	5,506	30,033	-	35,539
31 декември 2015				
Набавна вредност	7,864	29,580	5,444	42,888
Исправка на вредност	-	-	(5,444)	(5,444)
Нето евидентирана вредност	7,864	29,580	-	37,444

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на доспеаните неопштетени финансиските побарувања е како што следи:

	2016	2015
До 30 дена	7	26
Од 1 - 3 месеци	-	33
Од 3 - 6 месеци	-	38
Од 6 - 12 месеци	78	29,135
Над 1 година	29,948	348
	30,033	29,580

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
На 01 јануари	5,444	5,444
Промени во текот на годината	-	-
На 31 декември	5,444	5,444

13 Залихи

	2016	2015
Трговски стоки	686,599	493,134
Ситен инвентар и резервни делови	149,465	179,019
Недовршено производство и готови производи	2,354	15,759
	838,418	687,912

14 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2016	2015
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	536,583	808,064
Странски купувачи	60,507	29,031
	597,090	837,095
Намалено за: резервирања за оштетувања	(284,568)	(330,448)
	312,522	506,647
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	679,779	674,095
Побарувања од продажба на платежни картички	184,493	184,818
Аванси	73,606	65,095
Однапред платени трошоци	65,653	114,999
Припејд картички за гориво	63,946	71,621
Побарувања за ДДВ	7,545	1,981
Побарувања од вработени	6,817	8,778
Пресметани приходи	3,333	-
Останати побарувања	4,025	4,288
	1,089,197	1,125,615
Намалено за: резервирања за оштетувања	(637,615)	(644,961)
	451,582	480,714
	764,104	987,361

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2016	Доспеани неопштетени	Доспеани неопштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	229,066	83,456	284,568	597,090
Исправка на вредност	-	-	(284,568)	(284,568)
Нето евидентирана вредност	229,066	83,456	-	312,522

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

33

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

31 декември 2015

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	428,966	77,681	330,448	837,095
Исправка на вредност	-	-	(330,448)	(330,448)
Нето евидентирана вредност	428,966	77,681	-	506,647

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
Од 1 - 3 месеци	10,848	9,319
Од 3 - 6 месеци	5,153	8,932
Од 6 - 12 месеци	6,204	4,980
Над 1 година	61,251	54,450
	83,456	77,681

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	Купувачи		Останати побарувања		Вкупно	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
На 01 јануари	330,448	344,453	644,961	645,469	975,409	989,922
Тековни оштетувања (Б.21)*	7,222	2,790	3,961	32,545	11,183	35,335
Ослобод.на резервации (Б.19)	(1,010)	(16,544)	(1,751)	(14,008)	(2,761)	(30,552)
Пренос во остан.побарувања	(8,570)	-	8,570	-	-	-
Отпис на резервација	(43,522)	(251)	(18,126)	(19,045)	(61,648)	(19,296)
На 31 декември	284,568	330,448	637,615	644,961	922,183	975,409
Отпис на ненаплат.побарув.*	64	89	1,482	1,836	1,546	1,925
Вкупно теков.ошт. и отписи признаени во тековни расходи* (Бел.21)	7,286	2,879	5,443	34,381	12,729	37,260

15 Парични средства и еквиваленти

	2016	2015
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	96,743	75,935
Готовина во благајна	48,808	57,178
Парични еквиваленти – вредносни картички	163,571	135,227
Средства во процес на наплата	25,780	21,367
	334,902	289,707

16 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2016 и 2015 година акционерскиот капитал на Групата изнесува 3,483,842 илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 511.29 Евра по акција. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2016	31 декември 2015
Домашни правни лица	26.29%	25.06%
Домашни физички лица	67.68%	67.12%
Странски правни лица	4.72%	6.47%
Странски физички лица	1.31%	1.15%
Странски лица (збирна сметка)	-	0.20%
	100%	100%

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	Ревалоризаци они Резерви	Задолжителни резерви	Преведување на странски валути	Вкупно
01 јануари 2015	330	871	(11,324)	(10,123)
Преведување на странски валути	-	-	(1,750)	(1,750)
31 декември 2015 / 01 јануари 2016	330	871	(13,074)	(11,873)
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.11)	368	-	-	368
Преведување на странски валути	-	-	(109)	(109)
31 декември 2016	698	871	(13,183)	(11,614)

17 Позајмици со камата

	2016	2015
Краткорочни позајмици		
Денарски кредити од домашни банки (каматна стапка од 5% до 7% год.)	1,336,350	1,789,760
	1,336,350	1,789,760

Во текот на 2016 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6,165,061 илјади Денари (2015: 5,953,056 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 6,618,471 илјади Денари (2015: 6,725,152 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното Друштво (Белешки 6 и 25).

18 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2016	2015
Добавувачи		
Домашни добавувачи	1,777,002	1,366,949
Странски добавувачи	99,498	143,606
	1,876,500	1,510,555
Останати тековни обврски		
Обврски од издадени купони и платежни картички	257,154	236,496
Обврски кон вработени за плати и придонеси	73,149	72,627
Аванси од купувачи	50,279	43,054
Однапред наплатени приходи за идни периоди	49,752	56,245
Пресметани трошоци	31,774	35,968
Обврски по дивиденди	9,814	9,920
Обврски по ДДВ	3,721	42,666
Акциза	3,221	198,211
Резервирања за отпремнини	2,323	2,380
	481,187	697,567
	2,357,687	2,208,122

19 Останати деловни приходи

	2016	2015
Приход од отпис на обврски	54,277	54,084
Приход од продажба на недвиж, постројки и опрема (Бел. 6)	43,641	2,025
Приход од вишоци на опрема по попис (Бел.6)	11,758	6,198
Приходи од дивиденди (Бел. 9)	5,318	12,466
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.14)	2,761	30,552
Приходи од продажба на вложувања (Бел.11)	1,469	-
Останати приходи	58,288	64,964
	177,512	170,289

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

35

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20 Трошоци на вработени

	2016	2015
Бруто плати	889,189	889,745
Останати со закон утврдени надоместоци	40,252	47,934
Отпремнини за пензионирање	2,323	2,380
	931,764	940,059

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

21 Останати деловни трошоци

	2016	2015
Трошоци за транспорт	208,718	211,312
Закупнини	69,010	67,961
Маркетинг и промоции	58,735	46,767
Одржување	53,208	56,478
Трошоци за осигурување	49,541	43,822
Останати неоперативни расходи	48,589	26,908
Кусоци	39,405	32,189
Банкарски трошоци	32,520	30,441
Услуги од надворешни субјекти	22,443	23,797
Членарина и слични трошоци	21,835	23,876
Неамортиз. вредн. на прод. недвиж. постројки и опрема (Бел.6)	15,626	432
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.14)	12,729	37,260
Отпис на вложувања во капитални удели (Бел.11)	-	239
Останато	63,715	60,831
	696,074	662,313

22 Финансиски приходи и расходи

	2016	2015
Приходи		
Приходи од камати	65,895	60,210
Позитивни курсни разлики	5,233	3,867
	71,128	64,077
Расходи		
Расходи по камати	99,176	122,657
Негативни курсни разлики	3,640	6,054
	102,816	128,711
Финансиски (расходи), нето	(31,688)	(64,634)

23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за 2016 и 2015 е како што следи:

	2016	2015
Добивка пред оданочување	425,487	22,052
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	55,864	192,465
Даночен кредит за расходите со одложено плаќање	(5,432)	(14,757)
Даночен кредит за реинвестирана добивка	(122,489)	-
Основа за оданочување	353,430	199,760
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	35,343	19,976
Ефективна даночна стапка	8.31%	90.59%

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2016	2015
Добивка за сопствениците на обични акции	390,144	2,076
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	112,382	112,382
Заработувачка по акција – осн. и развод.(денари по акција)	3,472	18

25 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2016 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 2,854,959 илјади Денари (2015: 2,791,074 илјади Денари). Од овој износ, 2,773,037 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2016 година, Групата има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 6 и 17).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловен објект - Бензинска Станица	2,352,652
Комерцијална Банка АД Скопје	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
ОКТА АД Скопје	Деловни објекти, земјиште, хотел Макпетрол Струга	12,357,869
		37,038,131

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2016 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 286,872 илјади Денари (2015: 298,602 илјади Денари).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

37

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Даночни обврски

Консолидираните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

26 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2016				
Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,018	8,966	15,012	49,320
Клучен раководен кадар				
Побарувања	3,636	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	12,756
	4,654	8,966	15,012	62,076
2015				
Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,558	4,712	22,192	42,683
Клучен раководен кадар				
Побарувања	4,135	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	12,618
	5,693	4,712	22,192	55,301

*Обемот и салдата на трансакциите со поврзаното Друштво Га-ма АД Скопје ги вклучуваат трансакциите извршени од страна на сите друштва вклучени во консолидираните финансиски извештаи на Групата

27 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и
подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и
Извештајот на независните ревизори**

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори година, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	16.738.619.839 ден.
2. Вкупен расход	16.313.132.496 ден.
3. Добивка пред оданочување	425.487.343 ден.
4. Данок на добивка	35.343.112 ден.
5. Добивка по оданочување	390.144.231 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР 2016



I. Промени во опкружувањето во чишто рамки дејствува Макпетрол и одговор на тие промени и нивно влијание

Во 2016 година продолжија воените судири во повеќе држави во светот (Украина, Сирија, Ирак, Либија, Јемен), а влошените односи помеѓу САД и ЕУ од една страна и Русија од друга страна резултираа со продолжување и заострување на веќе воведените меѓусебни економски санкции.

Во САД се спроведени претседателски избори на коишто победи Доналд Трамп од Републиканската партија. Изгледите за промена на надворешната политика на САД, како и интезитетот и влијанието на домашните економски и политички случувања се непознати. Сепак, се очекува САД да останат стратегиски партнер на Република Македонија.

Овие настани имаа силно влијание врз светската економија, чија стагнација продолжи и во 2016 година, исто како што продолжи и бегалската криза во Европа.

На светските берзи се намалија флукуациите на цените на суровата нафта, нафтените деривати и природниот гас, додека вредноста на американскиот долар во однос на еврото се зголеми.

Во 2016 година, Република Македонија, не бележи значителен напредок на економски план. БДП бележи понизок раст од предвидениот и од потребниот за вистински економски раст, но раст бележи трговскиот дефицит во размената со странство, како и задолженоста на земјата кај странските и домашните кредитори. Невработеноста е намалена, но благодарение на зголемените вработувања во државната администрација и во странските компании лоцирани во ТИР зоните што резултираше со негативно влијание врз буџетот на РМ.

Цените на енергенсите значително се намалија и достигнаа најниско ниво во последните 12 години.

На политички план во 2016 година, Република Македонија западна во најголема криза од осамостојувањето и по 2001 година. Нетрпението помеѓу власта и опозицијата кулминираше, а меѓусебните обвинувања за корупција не престанаа да ја брануваат јавноста во земјата. Сето ова беше причина за загриженост на меѓународниот фактор (ЕУ и САД) со чие посредство беше потпишан Договорот од Пржино, кој резултираше со спроведување вонредни парламентарни избори на 11 декември 2016 година. Но, наместо резултатите на изборите да доведат до разрешница на споменатата криза, тие креираа и нова институционална криза, со изразени интраетнички и меѓуетнички тензии.

На меѓународен план состојбата е непроменета. Нема напредок во преговорите со Република Грција околу решавање на проблемот со името, како последица на што Република Македонија е сè уште далеку од членството во НАТО и ЕУ.

Во 2016 година, Република Македонија го задржа кандидатскиот статус за членство во ЕУ, но, и овојпат, препораката од Европската комисија е условена и зависи од реализацијата на политичките договори потпишани од четирите партии и од реализацијата на декларираниите реформи.

Во 2016 година продолжија нападите и кражбите на малопродажните објекти на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

Судскиот спор помеѓу МАКПЕТРОЛ АД Скопје и Владата на Република Македонија за утврдување на конечната сопственичка структура во АД „ГА-МА“ и во 2016 година не е решен.

На 9 јуни 2016 година беше објавена Намера за преземање на „Макпетрол,, АД Скопје од страна на Balkan Petroleum Holding Limited od London, Велика Британија по цена од 25.908 МКД за една акција. Наведената компанија е основана непосредно пред објавата на Намерата за преземање со основачки капитал од само 1.000 € и тоа од основачи на коишто им се губи трага во т.н. офшор компании основани со сомнителен капитал. Поради непотполната документација и поради „растегливото“ толкување на прописите коишто ја регулираат проблематиката на преземање на акционерските друштва, надлежната Комисија за хартии од вредност на РМ нема донесено одлука за одбивање или за прифаќање на Намерата.

Од претходно наведеното може да се заклучи дека условите за работење на трговските друштва во Република Македонија не беа поволни, но раководството и вработените на „Макпетрол“ АД изнајдоа вистински одговори на наведените промени и влијанија со коишто придонесоа деловната година за Друштвото да заврши со голем финансиски успех.


II. Показатели за остварениот финансиски резултат на „Макпетрол“ за 2016 година

И покрај неповолните услови за стопанисување во текот на 2016 година, „Макпетрол“ АД успеа да оствари извонредни резултати во работењето кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана добивка од работењето пред оданочување во износ од 410,7 милиони денари, при што успеа да ја надмине минатогодишната рекордна продажба на нафтени деривати на мало за 9%, како и да го зголеми прометот со останати стоки за 15%, како и остварената маржа од нив за 19%.

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2016

	Единична мера	Остварено 2016			Остварено 2015			План 2016			Индекси	
		Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	ост.	план.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(2/5)
Бензини	тони	53.011	52.374	637	52.985	52.238	747	56.376	55.100	1.276	100	94
Дизели	тони	178.977	166.219	12.758	181.085	149.042	32.043	194.697	156.790	37.907	99	92
Мазут	тони	21.949		21.949	48.926		48.926	46.300		46.300	45	47
Битумен	тони							2.100		2.100		
Млазно гориво	тони	15.463		15.463	13.557		13.557	14.500		14.500	114	107
Бутан-пропан	тони	3.948	3.167	781	3.464	2.608	856	3.700	2.700	1.000	114	107
Автоплин	тони	15.582	15.582		14.387	14.387		14.980	14.980		108	104
Вкупно деривати	тони	288.930	237.342	51.588	314.404	218.275	96.129	332.653	229.570	103.083	92	87
Биодизел	тони				2.905		2.905					
Глицерин-раст. пот.	тони				535		535					
Природен гас	тони	34.316		34.316	29.582		29.582	28.251		28.251	116	121
Природен гас	000м3	50.097		50.097	43.185		43.185	41.242		41.242	116	121
Метан	тони	124	124		116	116		108	108		107	115
Метан	000м3	181	181		169	169		158	158		107	115
Вкупно	тони	323.370	237.466	85.904	347.542	218.391	129.151	361.012	229.678	131.334	93	90
Масла	000 литри	1.106	1.018	88	1.052	951	101	1.012	940	72	105	109
Автомобили Honda	парчиња	34		34	35		35	27		27	97	126
Мотори Honda	парчиња	43	20	23	48	23	25	37	16	21	90	116
Резер. дел. Honda	ф.р.000 д.	18.128	5.666	12.462	16.916	6.193	10.723	17.360	6.720	10.640	107	104
Прих.од. усл. од Honda	000 ден.	1.532			1.614			1.660			95	92
DELL	ф.р.000 д.	189.795	3.763	186.032	188.414	183.749	4.665	97.130	2.428	94.702	101	195
Прих. од усл. од DELL	000 ден.	4.483			4.402			4.200			102	107
Автогуми	парчиња	6.369	1.652	4.717	7.557	1.792	5.765	7.400	1.105	6.295	84	86
Останати стоки	ф.р.000 д.	1.480.320	1.467.168	13.152	1.292.698	1.267.866	24.832	1.286.338	1.274.712	11.626	115	115


	оствар.2016	оствар.2015	план 2016	индекс ост./план
Биодизел-произведено	тони	2.162		
Глицерин-произведено	тони	419		




Во периодот јануари – декември 2016 година, „Макпетрол“ АД оствари вкупен приход во висина од 16,6 милијарди денари кој е помал од минатогодишниот за 2 милијарди денари или за 10,8%. Ваквото намалување се должи исклучително на намалувањето на цените на дериватите во однос на истиот период од минатата година, бидејќи, физичкиот обем на продажба на стоки и услуги истовремено е зголемен.

Во истиот период, направени се вкупни расходи во висина од 16,1 милијарди денари, што преставува намалување во однос на минатата година за 2,3 милијарди денари или за 12,5%, во што повторно најголем удел има намалувањето на цените на дериватите.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	во 000 ден.				
	2012	2013	2014	2015	2016
ПРИХОДИ	24.762.429	21.346.520	20.516.655	18.563.354	16.561.126
РАСХОДИ	24.821.021	21.549.719	20.622.821	18.550.286	16.184.338



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2012	2013	2014	2015	2016
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-58.592	-203.199	-106.166	13.068	376.788



Потребно е да се истакне дека набавната вредност на стоките со кои тргува Друштвото изнесува 14,1 милијарди денари во 2016 година и учествува во остварените вкупни приходи и расходи со приближно 86%. Во однос на минатата година, кога изнесуваше 16,3 милијарди денари, набавната вредност на стоките е намалена за 13,1%.

Најголемо влијание во прикажаната добивка имаат следниве елементи:

1. Зголемена продажба на нафтени деривати во малопродажбата, која претставува основна дејност на Друштвото, со што е зголемен и пазарниот удел на Друштвото. Во 2016 година, Друштвото успеа да ја надмине минатогодишната рекордна продажба на деривати во малопродажбата за 9% или за цели 19.075 тони, што е прикажано во следнава табела;

Деривати	2016	2015	Индекс
Бензини	52.374	52.236	100
Дизели	166.219	149.042	111
Бутан-пропан	3.167	2.608	121
Автоплин	15.582	14.387	108
Биодизел		2.905	93
Метан	124	116	107
ВКУПНО	237.466	218.391	109

2. Зголемени приходи од промет со останати стоки за 15% и зголемена маржа од промет со останати стоки за 19%;
3. Зголемени приходи од вложувања, камати и од курсни разлики, во однос на минатата година, за 3%;
4. Намалени расходи од камати и од курсни разлики во однос на минатата година за 20%, во прв ред заради задржување на трендот на намалување на кредитната задолженост на Друштвото спрема банките;
5. Намалени трошоци на суровини и на други материјали за 58%.

III. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешниот развој на „Макпетрол“ АД

Во 2016 година, МАКПЕТРОЛ АД Скопје реализираше инвестициски вложувања во износ од 304.558.775 денари.

Позначајни се следниве:

I ВЛОЖУВАЊА ВО БС		260.862.511
1. Вложувања во нови БС:		197.753.628
БС 169 КОЈЛИЈА	изградена	119.856.226
БС 168 ВЕВЧАНИ	во изградба	39.907.055
БС 182 ПИНТИЈА	изградена	37.990.347
2. Вложувања во постојни БС:		63.108.883
БС 001 ИНДУСТРИСКА		283.690
БС 002 ПАРТИЗАНСКА		14.623.015
БС 003 И.Р.ЛОЛА		11.186.945
БС 005 САЈМИШТЕ		571.257
БС 006 БЕЛВИ		157.911
БС 007 СИНЃЕЛИЌ		182.355
БС 009 ВИЗБЕГОВО		182.355
БС 011 ГОСТИВАР		215.468
БС 013 КУМАНОВО		31.590
БС 016 БИТОЛА		10.974
БС 017 БИТОЛА		882.875
БС 018 КАТЛАНОВО		416.779
БС 019 ДЕМИР ХИСАР		115.640
БС 020 РЕСЕН		525.811
БС 021 ОХРИД		199.643
БС 022 БИЉАНИНИ ИЗВОРИ		2.358.810
БС 023 ПОДМОЉЕ		1.025.392
БС 024 СТРУГА		614.991
БС 025 ПРИЛЕП		17.220
БС 026 ПРИЛЕП		956.897
БС 027 КРУШЕВО		282.469
БС 028 КОЧАНИ		217.105
БС 029 КОЧАНИ		193.767
БС 030 КОЧАНИ		46.073
БС 031 ВИНИЦА		182.355

БС 035 ВЕЛЕС 2	182.355
БС 037 НЕГОТИНО	182.355
БС 038 КАВАДАРЦИ	714.096
БС 040 РОПОТОВО	31.590
БС 042 ДЕМИР КАПИЈА	225.742
БС 043 БОГДАНЦИ	182.355
БС 044 ДОЈРАН	878.616
БС 045 ТРИ ЧЕШМИ	182.355
БС 046 ГЕВГЕЛИЈА	1.050.577
БС 047 РАДОВИШ	5.467.874
БС 048 КРАТОВО	31.590
БС 049 ПРОБИШТИП	168.304
БС 052 ПРИЛЕП 4	199.643
БС 053 ЛИСИЧЕ	3.518.982
БС 054 КИЧЕВО 1	663.410
БС 055 СВЕТИ НИКОЛЕ	213.945
БС 056 ГЕВГЕЛИЈА 3	11.797
БС 057 КИЧЕВО 2	3.030.163
БС 058 БИТОЛА	265.082
БС 061 АВТОКОМАНДА	228.540
БС 063 ЧАИР	218.900
БС 064 БУТЕЛ	352.310
БС 065 ТОПАНСКО ПОЛЕ	182.355
БС 067 ДРАЧЕВО	23.305
БС 068 КИСЕЛА ВОДА	182.355
БС 070 ИЛИНДЕНСКА	160.473
БС 072 ВЕЛЕС 3	7.356
БС 073 ШТИП 3	671.240
БС 074 ШТИП 4	94.000
БС 075 НОВО СЕЛО	168.793
БС 076 МУРТИНО	378.869
БС 079 ПЕТРОВЕЦ	138.550
БС 080 КУМАНОВО 3	47.624
БС 081 РОМАНОВЦЕ	31.590
БС 082 ТЕТОВО	182.355
БС 083 КАВАДАРЦИ	1.602.199
БС 085 ОРЦЕ НИКОЛОВ	21.472
БС 086 ВЛАЕ	10.974
БС 089 ГОСТИВАР	1.076.832
БС 090 МАВРОВО	45.242
БС 091 УДОВО 1	182.355
БС 092 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	182.355
БС 093 БЕРОВО	136.880
БС 095 КРИВО ГАШТАНИ	63.180

БС 096 МАКЕДОНСКИ БРОД	31.590
БС 098 СТРУМИЦА 3	182.355
БС 103 КАНАТЛАРЦИ	31.590
БС 112 ТРИ ЧЕШМИ	17.208
БС 114 БИГОРСКИ	182.355
БС 119 ПЕХЧЕВО	165.835
БС 121 ГРАДСКО	182.355
БС 126 КОНЧЕ	182.355
БС 128 ЈАНКОВЕЦ	352.753
БС 132 АШАУА ВЕЛЕС	214.355
БС 138 8-МИ КИЛОМЕТАР ШТИП	26.800
БС 135 ВИС-ВЕЛГОШТИ	200.583
БС 138 ДЕЛЧЕВО 2	476.416
БС 139 ДЕЉАДРОВЦЕ	232.432
БС 142 КРИВА ПАЛАНКА 2	154.193
БС 143 НОВО ЛИСИЧЕ	37.230
БС 145 ШТИП 8-МИ НОЕМВРИ	16.834
БС 146 СТРУЖАНКА	313.696
БС 152 ГЕВГЕЛИЈА	490.415
БС 153 ИДРИЗОВО	427.750
БС 182 ПИНТИЈА	117.461

II ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА	43.696.264
------------------------------	-------------------

1. ДИРЕКЦИЈА ЗА МАЛОПРОДАЖБА	854.492
2. ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖБА	20.920.460
3. ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКА	1.163.992
4. ДЕЛОВНА ЗГРАДА	3.786.063
5. НЕЕНЕРГЕТСКИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ	6.579.447
ХОТЕЛ МАКПЕТРОЛ СТРУГА	3.616.091
САЛОН ХОНДА ЗА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИ	1.793.136
ЦЕНТАР ДЕЛЛ	749.917
СКЛАД ЛИСИЧЕ	302.985
ХОТЕЛ МАКПЕТРОЛ МАВРОВО	104.967
ЦЕНТАР ЗА ШПЕДИЦИЈА	12.351
6. ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ	3.395.009
7. ДИРЕКЦИИ ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	223.801

8. ДИРЕКЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ	3.831.288
9. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ	2.420.801
10. ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИИ	137.532
11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРАВНИ РАБОТИ	271.763
12. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА	19.721
13. ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТ ТЕМКО	91.895

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНИ СРЕДСТВА	304.558.775
----------------------------------------------------------	--------------------

IV. Политика на дивиденди

Во 2016 година, Друштвото не изврши исплата на дивиденда од причина што со нераспоредена добивка, искажана според Годишната сметка за 2015 година, изврши покривање на дел од непокриената загуба од претходните години.

V. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политиката на управување со ризикот и други индикатори на работењето

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено финансиски, вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и каматните стапки. Друштвото обрнува особено внимание на непредвидливоста на пазарите, при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста во работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Во продолжение се дадени позначајни индикатори за работењето на Друштвото во 2016 година :

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	5,5%	0,4%
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	5,0%	0,2%
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	10,7%	0,9%
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	9,8%	0,4%
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	239.335	18.961
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	219.574	7.719
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	0,4%	0,6%
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	5,0%	0,2%

ЕФИКАСНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	18	13
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	13	16
3	Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	82	78

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во % со една децимала)	51,0%	46,5%
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во % со една децимала)	67,2%	64,1%
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во % со една децимала)	58,7%	56,9%
4	Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во % со една децимала)	93,9%	112,5%

ЕКОНОМИЧНОСТ			
О П И С		2016	2015
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во % со една децимала)	102,8%	100,9%
2	Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во % со една децимала)	79,5%	61,4%
3	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во % со една децимала)	102,6%	100,6%
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во % со една децимала)	2,3%	0,1%
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во % со една децимала)	463,7%	16,6%
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во % со една децимала)	0,0%	0,0%

ЛИКВИДНОСТ			
О П И С		2016	2015
1	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во % со една децимала)	8,4%	7,3%
2	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со една децимала)	24,7%	30,9%
3	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во % со една децимала)	47,5%	48,4%

VI. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

А. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201 – 29/4 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 20 - тата Седница на Собранието на акционерите на МАКПЕТРОЛ АД – Скопје, одржана на 11.6.2016 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, до Собранието беше подготвен и доставен Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0504 - 3606/1 од 21.04.2016 година.

В. Податоци за висината на износот на трансакциите

**I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги
„ ОИЛКО “ КДА како купувач на стоки и корисник на услуги**

во денари без ДДВ

ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2016 година
---------	--------------------------------	--------------------------

Гориво за возила, потрошени материјали делови и останати стоки и услуги

СÉ ВКУПНО :

122.000.000

92.808.121

**II МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како купувач на ствари, стоки и корисник на услуги
„ ОИЛКО “ КДА како продавач на ствари, стоки и давател на услуги**

во денари без ДДВ

ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2016 година
---------	--------------------------------	--------------------------

Транспортни услуги, закуп и останато

СÉ ВКУПНО :

429.207.100

298.122.542

VII. Изгледи за иден развој на МАКПЕТРОЛ и неговиот деловен потфат и активностите во сферата на истражувањето и на развојот

Во 2017 година, МАКПЕТРОЛ АД Скопје планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Довршување на изградба на нова бензинска станица во село Вевчани;
- Започнување со изградба на бензинска станица Касарна во Битола;
- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за Автогас и КПГ-метан;

- Реконструкција на дел од постојните бензински станици и складови согласно Планот за работа во 2017 година и приоритетите на Компанијата;
- Откуп и приватизација на земјиште, сопственост на Република Македонија, на кое се изградени објекти на МАКПЕТРОЛ АД Скопје;
- Модернизација на ИТ инфраструктурата на Друштвото, со вложувања во нов хардвер и софтвер и
- Продолжување на имплементација на Системот за наплата со прстени на бензински станици на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

VIII. Примања на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ остварени во 2016 година

Согласно одредбите од член 384 став 7) од ЗТД МАКПЕТРОЛ АД - Скопје објавува дека:

Во текот на 2016 година членот на Управниот одбор Андреја Јосифовски остварил плата и надоместоци на плата износ од 7.586.081 денари и по основ на други права износ од 1.128.748 денари, членот на Управниот одбор Саша Лекиќ остварил плата и надоместоци на плата износ од 2.140.134 денари и по основ на други права износ од 74.140 денари, членот на Управниот одбор Јован Трповски остварил плата и надоместоци на плата износ од 2.114.919 денари и по основ на други права износ од 21.310 денари, членот на Управниот одбор Зоран Доневски остварил плата и надоместоци на плата износ од 1.787.221 денари и по основ на други права износ од 18.430 денари, членот на Управниот одбор Мери Забазноска остварила плата и надоместоци на плата износ од 1.608.821 денари и по основ на други права износ од 287.327 денари, членот на Управниот одбор Љупчо Георгиевски остварил плата и надоместоци на плата износ од 1.608.013 денари и по основ на други права износ од 24.910 денари, членот на Управниот одбор Сашо Бошковски остварил плата и надоместоци на плата износ од 1.626.468 денари и по основ на други права износ од 26.080 денари.

Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје од месец мај 2016 година работеше во намален состав поради прераната смрт на членот на одборот г-дин Ристо Јосифовски. Ја користиме оваа прилика да му искажеме благодарност за самопрегорот и професионалноста што ги вгради во „Макпетрол“ АД Скопје во годините во кои беше член на Управниот одбор и воедно раководеше со еден од најкомплексните и најсложени делови од Системот, односно со Ресорот за Технички прашања.

Членот на Надзорниот одбор Станко Веселински остварил надоместок за членување во НО износ од 360.000 денари, членот на Надзорниот одбор Дејан Левески остварил надоместок за членување во НО износ од 360.000 денари, членот на Надзорниот одбор Оливера Данова остварила

надоместок за членување во НО износ од 360.000 денари, членот на Надзорниот одбор Звонко Трифунов остварил надоместок за членување во НО износ од 360.000 денари.

По основ на примања од други друштва Андреја Јосифовски остварил надомест од 1.440.000 денари како Комплементар во ОИЛКО КДА Скопје, Лекиќ Саша остварил надомест како неизвршен член на Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје износ од 180.000 денари, како неизвршен член во ГА-МА АД Скопје износ од 720.000 денари и како Комплементар во ОИЛКО КДА Скопје износ од 1.440.000 денари, Јован Трповски остварил надомест како неизвршен член на Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје износ од 180.000 денари, како член на Надзорниот одбор во ОИЛКО КДА Скопје износ од 360.000 денари.

Членови на Управен Одбор:

1. Андреја Јосифовски

2. Саша Лекиќ


3. Јован Трповски

4. Мери Забазноска

5. Љупчо Георгиевски

6. Зоран Донеvски

7. Сашо Бошковски



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за консолидираните финансиски резултати
на Макпетрол АД и подружници во 2016 година



Консолидиран извештај за остварениот финансиски резултат на „Макпетрол“ АД и на подружниците во 2016 година

Во 2016 година, МАКПЕТРОЛ АД Скопје и подружниците остварија **приход** во износ од **16.738** милијарди денари, кој е помал од минатогодишниот за 1,9 милијарди денари или 10,4 и.п. Најголемо влијание врз ваквото намалување има намалувањето на приходите кај „Макпетрол“ АД кој учествува во нив со 98,9 и.п., а тоа намалување се должи на ефектот од намалувањето на цените на дериватите. Во истиот период, остварени се **вкупни расходи** во висина од **16,300** милијарди денари што преставува намалување во однос на минатата година за 2,3 милијарди денари или 12,3 и.п. во што повторно најголем удел има намалувањето на цените на дериватите. Потребно е да се истакне дека **набавната вредност** на стоките со кои се тргува изнесуваше 14,2 милијарди денари во 2016 год., при што **учествува со приближно 85% во искажаните вкупни приходи и расходи** и е за 12,9% намалена во однос на 2015 год. кога изнесувала 16,3 милијарди денари. Висината на набавната вредност, покрај од обемот на прометот, зависи и од нивото на пропишаните цени на горивата.

Состојбата на средствата и изворите на средствата ни покажува дека главнината и резервите во 2016 година се зголемени како резултат на искажаната добивка во деловната година. Значително се намалени, во однос на минатата година, обврските кон државата за 90%, побарувањата од купувачите за 24%, како и обврските по кредити за 25%. Трошоците за вработените и трошоците на суровини и материјали, исто така, се намалени во однос на минатата година. Од друга страна пак, во однос на минатата година, пораст има кај залихите за 22% и обврските спрема снабдувачите за 23%.

Како резултат на вака остварените приходи и расходи, „Макпетрол“ АД Скопје заедно со подружниците, по оданочувањето искажа **добивка** од **390,1** милиони денари, за разлика од минатата


година кога искажа **добивка** во износ од **2** милиона денари.
Остварените резултати се дадени во следната табела :

О П И С	2016	2015	Индекс
Приходи од продажба	16.470.171	18.443.519	89
Оперативни и останати приходи	268.449	243.974	110
Вкупен приход	16.738.620	18.687.493	89
Набавна вредност на продадени стоки	14.223.015	16.337.499	13
Оперативни и останати расходи	2.090.118	2.327.944	89
Данок на добивка	35.343	19.976	177
Вкупен расход	16.348.476	18.685.417	78
Загуба/добивка после оданочување	390.144	2.076	

Во табелите подолу даваме приказ на движењето на приходите, расходите и добивката/загубата во изминатите пет години.


ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2012	2013	2014	2015	2016
ПРИХОДИ	24.909.343	21.496.201	20.661.398	18.687.494	16.738.620
РАСХОДИ	24.975.808	21.723.123	20.785.653	18.685.419	16.348.476

во 000ден.



во 000 денари

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2012	2013	2014	2015	2016
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-66.465	-226.922	-124.255	2.075	390.144



Во остварениот финансиски резултат, друштвата имаат различен удел, но секако најголемо е учеството на „Макпетрол“ АД. Добивка од работењето искажале сите друштва, освен „Телма“ и „Шампион“ кои искажале загуба од работењето. Поединечно остварените резултати од работењето се дадени во следнава табела:

Друштво во консолидација	добивка/загуба пред оданочување	данок на добивка	добивка/загуба после оданочување
Макпетрол АД - Скопје	410.699.218	33.911.064	376.788.154
Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ	14.323.477	1.432.048	12.891.429
Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ	-20.110.093		-20.110.093
Шампион Макпетрол ДООЕЛ	-84.063		-84.063
Макпетрол ДОО Београд	477.279		477.279
Petrolmak Solun	248.115		248.115
Вкупно	405.553.933	35.343.112	370.210.821
Меѓусебно пребивање			122.939
Удел во добивка на ОИЛКО			19.810.471
Се вкупно	405.553.933	35.343.112	390.144.231
Добивка од повторно мерење финансиски средства			367.950
Загуба од преведување од странско работење			-108.994
КОНСОЛИДИРАНА ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			390.403.187

Состојбата на побарувањата и на обврските, како и остварените приходи и расходи од меѓусебното работење, на крајот на 2016 година ја даваме во следнава табела :

Назив на субјектот	ПОБАРУВАЊА	ОБВРСКИ	ПРИХОДИ	РАСХОДИ
ПЕТРОЛМАК СОЛУН	64.208.349	4.116.289		31.235.223
МАКПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	32.918.856	379.032		10.421.116
МАКПЕТРОЛ ПРОМ ГАС ДООЕЛ	28.972.378		280.993614	
ШАМПИОН МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ	371.544		110.920	1.655.632
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ТЕРМА ДООЕЛ	205.817.962	4.731.907	8.242.928	47.424.000
ВКУПНО	332.289.089	9.227.228	289.347.462	90.735.974

Основните причини за искажаната добивка во 2016 година соодветствуваат со причините за добивката искажана во „Макпетрол“ АД Скопје, а тоа се следниве:

1. Зголемување на продажбата на количеството на енергенси во прометот на мало за 9%;
2. Зголемени приходи од промет со останати стоки за 15%;
3. Намалени расходи за камати и за курсни разлики за 20%;
4. Намалени трошоци на сировини и на други материјали за 59%;

Во продолжение ги даваме основните показатели за работењето на „Макпетрол“ АД и подружниците во 2016 година :

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	5.7	0.3
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	5.2	0.0
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	11.2	0.7
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	10.3	0.1
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	232.253	12.224
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	212.961	1.150
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	1.4	1.0
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	5.2	0.0

ЕФИКАСНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	18	14
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	14	16
3	Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	82	78

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во %)	50.5	45.8
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во %)	68.3	62.4
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во %)	59.2	55.4
4	Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во %)	95.8	115.4

ЕКОНОМИЧНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во %)	102.8	100.8
2	Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во %)	74.3	59.5
3	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во %)	102.6	100.5
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во %)	2.3	0.0
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во %)	510.3	2.7
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во %)	0.0	0.0

ЛИКВИДНОСТ			
	О П И С	2016	2015
1	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во %)	9.3	7.4
2	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во %)	26.7	27.8
3	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во %)	49.8	45.3

Членови на Управен одбор

1. Андреја Јосифовски

2. Саша Лекиќ

3. Јован Трповски

4. Мери Забазноска

5. Љупчо Георгиевски

6. Зоран Донеvски

7. Сашо Бошковски



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI. седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година

Член 1

Се усвојуваат:

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во деловната 2016 година и
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година.

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР 2016



Надзорниот одбор, определен со Статутот на Друштвото како орган задолжен да ја следи и врши надзор врз работата на Управниот одбор, во текот на 2016 година работеше совесно, следејќи ги одредбите на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје.

1. Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година

Надзорниот одбор согласно Статутот на Друштвото и доделените надлежности, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што во континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.

Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето на Управниот одбор со Друштвото.

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше тековно информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени од стручните служби и Управниот Одбор .

Периодичните извештаи, Надзорниот одбор ги разгледуваше и анализираше од сите аспекти, при тоа компарирајќи ги со резултатите од минатата година, како и со планираните.

Во својата работа Надзорниот одбор на Друштвото контролната функција ја вршеше и преку Одделението за внатрешна ревизија кое е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Извештајот од Одделението за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој извештај.

2. Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2016 година

Надзорниот одбор во текот на 2016 година одржа 14 (четиринаесет) седници на кои беше разгледувано работењето на Друштвото, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на Управниот одбор, од својата надлежност, согласно Статутот.

Во 2016 година Одделението за внатрешна ревизија спроведе 5 (пет) ревизорски прегледи и 1 (една) дополнителна активност,

односно 3 (три) ревизорски прегледи со конечен извештај, 1 (една) ревизија со доставен нацрт извештај и 1 (една) ревизија во тек. Одделението за внатрешна ревизија издаде вкупно 18 (осумнаесет) препораки. Дополнително спроведе и ревидирање на интерните акти на Одделението и како составен дел од процесот на мониторинг, активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.

Како генерален заклучок, од спроведените постапки Одделението за внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и спроведување на интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување на ефикасноста.

Годишниот извештај за работата на Одделението за внатрешна ревизија е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на седницата одржана на 30.1.2017 година.

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор континуирано го следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на стопанисување и правилно превземаше мерки за ублажување на влијанието на кризата во економијата на Република Македонија врз работењето на Друштвото.

Управниот одбор навремено и во согласност со ЗТД ги има доставено до Надзорниот одбор изготвените Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година, Извештајот на независните ревизори заедно со нивното мислење за објективноста на финансиските извештаи за 2016 година, Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2016 година како и Предлог Одлуката за распоредување по годишната сметка на Друштвото за 2016 година.

На седницата одржана на 27.4.2017 година Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и одлучување. На истата седница Надзорниот одбор го утврди и овој текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2016 година.

И покрај неповолните услови за стопанисување во текот на 2016 година, „Макпетрол“ АД успеа да оствари извонредни резултати во работењето кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана добивка од работењето пред оданочување во износ од 410,7 милиони денари, при што успеа да ја надмине минатогодишната рекордна

продажба на нафтени деривати на мало за 9%, како и да го зголеми прометот со останати стоки за 15%, како и остварената маржа од нив за 19%.

Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2016 година, реално и објективно се дадени резултатите од работењето на друштвото.

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и дејствување на Управниот одбор во 2016 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва му предлага на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје да го одобри работењето на секој член поединечно.

3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од Законот за трговските друштва и Статутот на компанијата, извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2016 година од страна на овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton“.

Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на Макпетрол АД., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин кој ќе овозможи да се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото

со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Мислењето на ревизорите е дека поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. При тоа одговорност на ревизорите е да изрази и мислење за конзистентноста на Годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР**

Претседател
Станко Веселински
Станко Веселински



Членови:

1. Звонко Трифунов

2. Оливера Данова

3. Дејан Левески

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работата на одделението за внатрешна ревизија
за периодот 01.01. - 31.12.2016 година**

**Доставено до:
- Надзорен Одбор
- Управен Одбор**

Јануари 2017 година

СОДРЖИНА

I.	Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива	3
I.I.	Дефиниција и цел на внатрешната ревизија	3
II.	Опис на извршени ревизорски прегледи во 2016 година	4
III.	Вонредни ревизорски прегледи	5
IV.	Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли	5
V.	Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи во 2016 година	7
VI.	Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на одделението за внатрешната ревизија во 2016 година	9
VII.	Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување	9
VIII.	Дополнителни активности на внатрешната ревизија	10
IX.	Наоди и препораки на одделението за внатрешна ревизија	10

I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива

Организациската поставеност, правата и одговорностите на внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415-а од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014;41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016 година) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д - Скопје.

Годишниот извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија е изработен согласно член 415-в од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014;41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016 година).

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиран пристап за проценка и подобрување на ефикасноста на управувањето со ризиците, контролите и процесите на раководење.

Внатрешната ревизија додава вредност на Друштвото кога ја зема предвид стратегијата, целта и ризиците и се стреми да издава објективно релевантно уверување за своето функционирање. Кредибилитетот и вредноста на внатрешната ревизија се зголемува кога внатрешните ревизори се проактивни и нивните проценки нудат нови увидувања и го земаат предвид нивното влијание во иднина.

II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2016 година

Ревизорските прегледи во 2016 година беа извршени согласно Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 9/7 од 07.04.2016 година.

Во 2016 година беа спроведени редовни ревизорски прегледи во следните организациони единици: Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија, Дирекција за Големопродажба, ревизија на ниво на Друштво¹, Дирекција за Набавка, Дирекција за развој и инвестиции - инвестиции.

Табеларен преглед со опис на редовни ревизорски прегледи извршени во 2016 година:

<i>Р. б</i>	<i>Назив на ревизија</i>	<i>Организациона единица</i>	<i>Период на извршување</i>	<i>Бр. на препораки</i>
1	2	3	4	5
1.	Управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија	02.10.2015 - 01.06.2016 година	5
2.	Управување со ризик во процесот на приватно обезбедување во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за Големопродажба	27.08.2015 - 30.09.2016 година	12
3.	Управување со залиха на трговска стока во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	„Макпетрол“ А.Д. - Скопје	30.03.2015 - 17.10.2016 година	1
4.	Постапка на изработка на цени на нафтени деривати во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за Набавка	03.08.2016 - 01.12.2016 година Нацрт извештај доставен до Надзорен Одбор	5

¹ Управување со залиха на трговска стока во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје (каде беше опфатена цела трговска стока).

5.	Политика на вложување за одржување и развој во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за развој и инвестиции - инвестиции	Во тек	/
----	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------	---

Спроведена активност согласно Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија за 2016 година

<i>Р.б</i>	<i>Назив на активност</i>	<i>Организациона единица</i>	<i>Период на извршување</i>
1.	Проверка и ревидирање на интерните акти на одделението за внатрешна ревизија	Одделение за внатрешна ревизија	01.07.2016 - 03.11.2016 година

III. Вонредни ревизорски прегледи

Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2016 година не спроведе вонредни ревизорски прегледи.

IV. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли

Системот на внатрешни контроли претставува перманентен процес кој е воспоставен на секое ниво во Друштвото и се практикува од страна на сите вработени. Внатрешните контроли имаат за цел да обезбедат сигурност при исполнување на целите на Друштвото, подобрување на целокупното работење, зголемување на нивото на ефикасност и ефективност, усогласеност со интерните политики и позитивната законска регулатива.

Одделението за внатрешна ревизија при издавање на оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли зема предвид дали се исполнети целите на системот за внатрешна контрола, односно дали воспоставените системски контроли превенираат, идентификуваат, детектираат намерни, ненамерни грешки или злоупотреби и дали ги задоволуваат основните критериуми за ефективност на контролите, т.е. соодветност, функционалност и економичност.

Внатрешната ревизија преку пристап базиран на докази и објективна проверка издава оценка за адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли, која ја потенцира важноста за навремена и целосна имплементација на издадените препораки, се со цел воспоставување на соодветна сегрегација на должности, усогласеност со интерни политики и законска регулатива, идентификација на грешки и минимизирање на ризиците на кои е изложено Друштвото.

Општо мислење

При издавање на општо мислење за спроведените ревизорски извештаи во 2016 година, внатрешните ревизори се придржуваат кон стандардите кои се однесуваат на чесност, објективност, доверливост и лојалност.

Внатрешната ревизија зема предвид одредени критериуми при издавање на мислење, односно дали ревидираните процеси се регулирани со интерни политики, дали се во согласност со законската легислатива и деловната политика на Друштвото, дали постои соодветна сегрегација на должности, на начин со кој се обезбедува ефикасна контрола при управувањето со ризици кон кои е изложен ревидираниот процес, дали воспоставените системски контроли идентификуваат и лоцираат грешки и дали истите допринесуваат кон минимизирање на постоечките и идентификација на нови ризици во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

Врз основа на фактички, точни и релеванти наоди произлегоа конкретни препораки, презентирани во прилог на овој извештај, кои се однесуваат на преземање мерки во рамки на постоечките интерни политики согласно законските барања, контролни механизми, соодветна поделба на должности, изнаоѓање на нови системски решенија за поголема ефикасност и континуирано усовршување на работните процеси во делот на управување со рекламации, ризик во процесот на приватно обезбедување, залиха на трговска стока и изработка на цени на нафтени деривати.

Внатрешната ревизија со издавање на препораки кои се однесуваат на надградба на системот на внатрешни контроли, конкретно во делот на зајакнување на административните, превентивните и детективските контроли, има единствена и крајна цел за обезбедување на сигурност дека идентификуваните ризици со кои се соочува Друштвото се одржуваат на ниво на кое менаџментот е подготвен да го прифати.

V. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи во 2016 година

Внатрешните ревизори континуирано ја следеа имплементацијата на издадените препораки од конечните ревизорски прегледи во 2016 година, испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на нивна имплементација.

Табеларен преглед со статус на имплементација на препораки за 2016 година:

Статус на препораки	2016 година
Имплементирани	4
Делумно имплементирани	/
Неимплементирани ²	4
Пролонгирана имплементација	/
Не постои согласност од раководството	3
Недоспеани	7
Вкупно препораки	18

² Одделението за внатрешна ревизија достави допис со архивски бр.0302 - 913/1 од 29.11.2016 година и допис со архивски бр. 0302 – 149/1 од 09.01.2017 година до Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија за статусот на имплементација на издадените препораки (П1, П2, П3 и П5) од спроведен ревизорски преглед „Управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје. За време на предавање на Годишниот извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија не беше доставен одговор во рамки на предвидениот рок од страна на ревидираниот субјект. Внатрешната ревизија врз основа на член 13 став 3 од Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија, препораките ги смета за неимплементирани.

Како составен дел од процесот на мониторинг на имплементација на издадените препораки со одминат рок на имплементација за период од 2012 – 2015 година, одделението за внатрешна ревизија констатираше имплементација на следниве препораки:

1. „Неенергетски и комерцијални дејности - хотелско работење во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“

- **Препорака П5:** Во соработка со Дирекција за Правни работи да се провери и усогласи постоечкиот Правилник за хотелско работење со актите на Друштвото, Струга и Маврово.

2. „Проверка на контролните процеси и почитување на процесите за работа при управување со службени возила“

- **Препорака П1:** Допрецизирање на „Правилникот за користење, одржување и евиденција на моторните возила во „Макпетрол“ А.Д.- Скопје“, согласно постоечките закони и моменталната практика на користење на службени возила и воспоставување на механизми со цврсти интерни контроли.

Согласно Одлуката бр.0203 – 37/2 од 06.10.2016 година донесена од Надзорниот Одбор, внатрешната ревизија констатираше имплементација на препораките П2 и П4 од ревизорскиот преглед „Управување со резервни делови Хонда“, додека за препораките содржани во ревизорскиот преглед „Усогласеност на работењето и управувањето на „Макпетрол“ А.Д.- Скопје со најдобрите практики за корпоративно управување“, констатирано е дека препораките П1, П3 и П4 се пролонгирани, односно препораката П1 е пролонгирана до 31.03.2017 година, со конечна имплементација за време на Годишното Собрание на акционери.

VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија во 2016 година

VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи

Одделението за внатрешна ревизија во согласност со предвидената динамика во Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија за 2016 година спроведе дополнителна активност, предаде еден Нацрт извештај за редовен ревизорски преглед и во тек е спроведување на уште еден редовен ревизорски преглед.

VI.II. Пролонгирани редовни ревизорски прегледи

Ревизијата со назив „Сметководствени контроли при управувањето со трошоци за одржување на складови“ предвидена со Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија за 2016 година, е пролонгирана за 2017 година согласно Одлука бр.0203 - 9/7 од 07.04.2016 година од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“.

VI.III. Полугодишен извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2016 година

Одделението за внатрешна ревизија согласно законските обврски и интерните акти изработи Полугодишен извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2016 година со архивски бр. 0302 - 6379/1 од 10.08.2016 година и го достави на разгледување до Надзорен Одбор и Управен Одбор.

VII. Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување

Одделението за внатрешна ревизија успешно ги реализираше редовните ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија за 2016 година.

Констатирани се одредени отстапувања во временската рамка за предвидените ревизорски прегледи, како резултат на обемот на поединечни ревизии и ненавремениот одговор од одредени ревидирани субјекти, кое резултираше со намалување на квантитетот на работата и конечниот производ од истата.

Во текот на 2016 година исто така беа поднесени три (3) ревизорски извештаи со Конечен извештај предвидени со Годишниот план за работа на одделението за 2015 година.

VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија

Одделението за внатрешна ревизија во насока на исполнување на своите обврски пропишани со Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија спроведе ревидирање на интерните акти на одделението се со цел постигнување на повисоко ниво на усогласеност со принципите и стандардите за внатрешна ревизија .

Во 2016 година внатрешните ревизори присуствуваа на следниве обуки:

- Организирање на внатрешната ревизија која е задолжителна за секое акционерско друштво и насоки за унапредување на добро корпоративно управување во постоечките служби, одржана на 16.03.2016 година;
- Развивање на ефективни ревизорски програми, одржана на 14.05.2016 година;
- Избор на примерок, одржана на 30.06.2016 година;
- Risk in Our Universe, одржана на 6 - 7.10.2016 година.

IX. Наоди и препораки на одделението за внатрешна ревизија

Одделението за внатрешна ревизија врз основа на наодите од спроведените ревизии издаде вкупно 18 препораки за подобрување на работењето во следните Дирекции:

1. Управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија

Наод бр.1: Не постојат описи на работни места за шеф на одделение за рекламации, П.Е.384 со шифра 13 и за шеф на одделение за нафтени деривати, биодизел, масла и мазива, П.Е.386 со шифра 466.

Препорака бр.1: Да се изготват описи на работни места за шеф на одделение за рекламации, П.Е.384 со шифра 13 и за шеф на одделение за нафтени деривати, биодизел, масла и мазива, П.Е.386 со шифра 466, врз основа на видот, сродноста и поврзаноста на работните должности согласно моменталната организациска структура содржана во Правилникот за организација и систематизација на работните места во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“ со бр.0202 - 3/2 од 12.02.2016 година.

Наод број 2: Постојат работни упатства согласно ISO 9001:2008 во Дирекција за Малопродажба и Дирекција за Големопродажба односно, РУ.02.14 - Рекламации од купувачи на бензински станиции, РУ.02.19 - Рекламирање ТНГ боци на бензинските станици и интерна процедура во Дирекција за Одржување, Процедура - Решавање жалба П.15, но не постои рамка за севкупниот процес управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје, каде што се опфатени сите пресметковни единици кои што се даватели на услуги и производи на физички и правни лица.

Препорака бр.2: Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија да изготви документирана рамка (правилник/процедура/прирачник), која ќе ги уреди контролните активности и ќе го опфати целокупниот процес управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје и ќе ги опфати сите пресметковни единици кои се даватели на услуги и производи на физички и правни лица, односно следниве организациони единици: Дирекција за Малопродажба, Дирекција за Големопродажба, Дирекција за Набавка, Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија, Дирекција за информатички технологии, Неенергетски и комерцијални дејности и Дирекција за Одржување.³ Рамката да биде составена од следниве сегмети:

- Поделба на должности на начин на кој што нема да се дозволи еден вработен во исто време да биде одговорен за одобрување, извршување и контрола на процесот управување со рекламации;
- Директорите на дирекциите во рамките на своите работни единици, кои се даватели на услуги и производи на физички и правни лица, да назначат одговорни лица за активно учество во процесуирањето на рекламациите во соработка со шефот на одделение за рекламации;
- Одговорното лице од соодветната дирекција да испраќа писмено известување до шефот на одделение за рекламации за преземените мерки околу тековната рекламација;
- Да се дефинираат конкретни критериуми за одредување на степен на проблемот, во делот проценка на рекламација, во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач;
- Правила за пристап и архивирање на документација и активности поврзани со процесот управување со рекламации;
- Дефинирање на временска рамка за процесуирање на рекламација согласно Законот за заштита на потрошувачите;
- Конечната одлука на директорот на дирекцијата за затварање на рекламација да биде во електронска форма и истата да се архивира во предметната документација, односно во хронолошкиот фајл;
- Систем на двојна контрола, односно при затварање на рекламација, во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач, задолжително да постои двојна потврда од шефот на одделение за рекламации и од одговорното лице од соодветната дирекција;
- Писмено известување/електронска пошта до подносителот на рекламација од раководните и одговорните лица за преземените мерки и начинот на решавање на рекламацијата;
- Постапка за мониторинг, контрола и преземање на превентивни мерки за спречување на повторна појава на рекламации;
- Сите инволвирани во процесот управување со рекламации да бидат запознаени со рамката (правилник/процедура/прирачник).

³ Коментар на директорот на Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија: Сметаме дека постоечката рамка на менаџирање со рекламациите треба да остане на ниво на основната дејност на нашата компанија. Останува обврската за изготвување на попрецизни процедури и работни упатства за инкорпорирање на рекламациите од Дирекција за Големопродажба. Внатрешната ревизија го прифати коментарот во целост.

Наод бр. 3: Постои ОБ.01.03/05 - Рекламација од купувач, но не е поврзан со ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач и не постои можност за електронски внес на податоци во истиот. Раководителот на Сектор примена на деривати, масла, мазива и рекламации го следи внесувањето на податоци од страна на шефот на одделение за рекламации во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач и по потреба се изјаснува во програмата Е - рекламации. Увид во внесените податоци прават директорот на Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија, директорот на Дирекција за Малопродажба, раководителот на Сектор ЛОК, директорот на Дирекција за Големопродажба и Сектор за внатрешна контрола. Во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач не постои временско ограничување на отворена рекламација, не е задолжително внесување на датум и час на настанат, пријавен и затворен проблем при што системот дозволува генерирање на датумите, што резултира со хронолошко несовпаѓање на датумите на настанат и пријавен проблем и погрешно внесените податоци ги ажурира еден ист вработен. Со моменталната поставеност на образецот не постои можност за потенцирање на основаноста или неоснованоста на рекламацијата, не е овозможено пополнување на генералии на одговорното лице од соодветната дирекција и постои пречка за печатење на сите внесени податоци од ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач.

Препорака бр. 3: Електронски образец, ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач да се надгради со следниве системски мерки:

- ОБ.01.03/05 - Рекламација од купувач да биде во електронска форма и истиот да биде поврзан со ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач и достапен до сите вработени кои имаат ингеренции да пријавуваат рекламации;
- Временско ограничување на отворена рекламација;
- Задолжително да се внесува датум и час на настанат, пријавен и затворен проблем во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач со тоа што системот ќе оневозможи генерирање на датумите, што доведува до хронолошко несовпаѓање на датумите на настанат и пријавен проблем;
- За исправка на погрешно внесени податоци во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач при отворена рекламација, задолжително системот да ја евидентира секоја измена на податоци;
- Во електронскиот образец ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач да се потенцира основаноста на рекламацијата;
- Да се овозможи во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач пополнување на генералии на одговорното лице од соодветната дирекција;
- Да се овозможи сите внесени податоци во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач да се печатат.

Наод бр. 4: Шефот на одделение за рекламации изготвува Годишна анализа за рекламации од купувачи на бензински станици и складови каде се презентира нивото на квалитет на давање услуги или производи, односно процентуално се изразува квантитетот и типот на рекламации во текот на ревидираната деловна година, но истата не содржи податоци за број на решени и нерешени рекламации, број на издадени препораки/одлуки што дејствувале со целосно/некакво или никакво олеснување на тековните рекламации, односно преземени корективни и превентивни мерки, временска рамка за решавање рекламации и идентификација на системски проблеми во процесот управување со рекламации. Анализата се доставува до директорот на Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија, раководителот на Сектор примена на нафтени деривати, масла, мазива и рекламации и директорот на Дирекција за Малопродажба, а истата е предмет на разгледување и анализа од страна на Управниот Одбор како составен дел од Годишниот извештај за работењето на Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија.

Препорака бр. 4: Годишната анализа за рекламации од купувачи на бензински станици и складови подготвена од страна на одделението за рекламации да се надополни со следниве податоци :

- Број на решени и нерешени рекламации;
- Број на издадени препораки/одлуки што дејствувале со целосно/некакво или никакво олеснување на тековните рекламации, односно преземени корективни и превентивни мерки;
- Временска рамка за решавање рекламации;
- Идентификација на системски проблеми во процесот управување со рекламации.

Наод бр. 5: Шефот на одделение на рекламации присуствувал на обука на тема „Услуга кон купувачите“ во 2007 година каде бил во улога на предавач на која присуствувале и вработените на бензински станици.

Препорака бр. 5: Шефот на одделение за рекламации да посетува професионални обуки за надградување на своите знаења, вештини и други способности потребни за извршување на работниот процес и исполнување на своите одговорности.

2. Управување со ризик во процесот на приватно обезбедување во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје

Наод бр. 1: Согласно „Правилникот за систематизација и организација на работните места во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“, Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување - Сектор за безбедност се поставени во рамки на Дирекцијата за големопродажба. За секојдневното работење, односно извршување на работите и работните задачи командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи одговараат и добиваат насоки од раководителите на Складовите што не е во согласност со постоечката

систематизација на Друштвото и описите на работните места на вработените. Моменталната поставеност на Едниците не овозможува целосно исполнување на функцијата приватно обезбедување како организациона единица која треба да спречува и открива штетни појави и противправни дејствија кои ги загрозуваат лицата, имотот и средствата на Друштвото.

Препорака бр. 1: Директорот на Дирекција за големопродажба да изготви наредба во која ќе се дадат насоки за вработените во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување - Сектор за безбедност за напуштање на постоечката пракса, вработените во приватното обезбедување да добиваат насоки за работа од страна на раководителите на Складовите, кои не се во согласност со интерните акти, постоечката систематизација и описите на работни места се со цел зајакнување на контролните механизми и функцијата на приватното обезбедување.

Наод бр. 2: Постоечките описи на работни места за вработените во Секторот за безбедност не опфаќаат значајни елементи од постоечкото работење во делот на приватното обезбедување на следниве работни места: раководител, шифра 10, во П.Е. 874; шеф на одделение, шифра 22, во П.Е. 877; командир - пожарникар I категорија, шифра 127, командир - пожарникар II категорија, шифра 180, пожарникар - обезбедувач, шифра 218, П.Е. 8721, П.Е.8722, П.Е.8725, П.Е.8727, П.Е. 8791, П.Е.8792, П.Е.8793, П.Е.8795, П.Е. 8796, П.Е.8797, П.Е.8798, П.Е.8799. Командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи во Управната зграда имаат ист опис на работни места со командирот - пожарникар и пожарникарите обезбедувачи во Складовите, а истите извршуваат различни работни задачи. Описите на работните места не го опфаќаат следново:

- не е наведена работната обврска (задолжение) на раководителот на Секторот за безбедност како да спроведува контрола во делот на приватното обезбедување;
- не е дефинирана обврската на раководителот на Секторот за безбедност да изработува и доставува Годишен извештај за работењето каде е опфатено приватното обезбедување;
- не е детално наведено како шефот на одделението за приватно обезбедување и одбрана ги спроведува контролите на вработените во Едниците за заштита од пожари и приватно обезбедување и кого известува за резултатите од спроведените контроли;
- не е дефинирана обврската на шефот на одделението за приватно обезбедување и одбрана да изработува и доставува месечен извештај до раководителот на Секторот за безбедност за примените и проверени месечни планови и месечни извештаи за работа доставени од командирите - пожарникари;
- не се детално наведени книгите за евиденција на влез и излез на трговски стоки, вработени, надворешни лица, возила, основни средства, за примопредавање на смена, оружје, пп апарати,

- тотализатори, одржување, кои се водат од страна на вработените во Управна зграда и Складовите;
- не е наведена обврската на командирот - пожарникар како да спроведува контрола на книгите за евиденцијата на влез и излез и истата да ја потврди со своерачен потпис;
 - не е наведена обврската на командирот - пожарникар да спроведува контрола на направената обиколка од страна на пожарникарите - обезбедувачи во Управната зграда и Склад и истата да ја потврди со своерачен потпис;
 - не е опфатена обврската на командирот - пожарникар да изготвува писмен запис за направената проверка на исправноста и одржувањето на оружјето;
 - не постои обврска на командирот - пожарникар да спроведува вонредни контроли на работењето на пожарникарите - обезбедувачи и за контролата да изготви писмен запис;
 - детално не се наведени интерните акти на Друштвото кои се однесуваат на приватното обезбедување и заштита на личните податоци: „Упатството за утврдување надлежности за работите на единиците за заштита од пожари и за физичко обезбедување“, „Упатството за работа на пожарникарите - стражари во Управната зграда на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје за време на сместување на дневниот пазар на трезорот“, „Правилник за работната облека и за ознаката на работната облека на работниците за обезбедување“, „Правилник за начинот на вршење на видео надзор во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“.

Препорака бр.2: Раководното лице во Сектор за безбедност - Дирекција за големопродажба да изготви описи на работни места кои ќе го опфатат целокупното работење со посебен акцент на контролните активности во делот на приватното обезбедување за: раководител, шифра 10, во П.Е. 874; шеф на одделение, шифра 22, во П.Е. 877; командир - пожарникар I категорија, шифра 127, командир - пожарникар II категорија, шифра 180, пожарникар - обезбедувач, шифра 218, П.Е. 8721, П.Е.8722, П.Е.8725, П.Е.8727, П.Е. 8791, П.Е.8792, П.Е.8793, П.Е.8795, П.Е. 8796, П.Е.8797, П.Е.8798, П.Е.8799. Раководното лице во Секторот за безбедност при изготвувањето на описите на работни места да направи дистинкција помеѓу описите на работни места на вработените во Управна зграда и вработените во Складовите. Изготвените описи да се достават на разгледување и одобрување до директорот на Дирекцијата за големопродажба, за одобрените описи вработените задолжително да бидат запознаени.

Наод бр. 3: Постои „Упатство за утврдување надлежности за работите на единиците за заштита од пожари и за физичко обезбедување“, донесено на 16.09.2002 година, потпишано од директор на Дирекцијата за заштита, но истото не е во согласност со: законската регулатива, „Правилникот за организација и систематизација на работните места во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“ и не опфаќа значајни елементи од постоечкиот начин на работење на

Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување. Неусогласености со законската регулатива и систематизацијата на Друштвото:

- насловот на упатството, називите на работните места на работниците и на организационите единици не се во согласност со постоечката законската регулатива и систематизација во „Макпетрол“ А.Д - Скопје;
- називот на Дирекцијата за заштита и одговорното лице што го одобрило упатството не постои во важечката систематизација на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје;
- во членот 1 од упатството е наведено: *„Со ова Упатство поблиску се утврдуваат надлежностите на единиците за заштита од пожари и физичко обезбедување во Складовите на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“* и со истото не е опфатено приватното обезбедување во Управната зграда;
- во делот на работните обврски на командирот - пожарникар и пожарникар - обезбедувач во точка (б) *Физичко обезбедување* не се наведени работните обврски на вработените на приватното обезбедување во Управната зграда;
- во упатството е наведено: *„Користи безбедносно - техничка опрема и уреди (доколку ги има на располагање) заради спречување на неовластено влегување во складот“*, но не се детално наведени начинот на вршење на видео надзор преку системите за видео надзор (аналогни и IP системи) од страна на командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи.

Неусогласеност на Упатството со постоечкиот начин на работење на вработените во приватното обезбедување:

- не постојат писмени насоки за содржината и елементите на месечниот план и месечен извештај;
- неунифицираност на рачната евиденција, не постојат писмени насоки за содржината и елементите за водење на истата (детално не се наведени сите книги и списоци кои се употребуваат);
- не се евидентира влез и излез на вагон цистерни;
- не постојат писмени насоки за евидентирање на влез и излез на основните средства и ситен инвентар во Управна зграда, Склад и Полнилница;
- не постојат писмени насоки за контрола на рачната евиденција од страна на командирот - обезбедувач со документи спецификација и дневен преглед на отпрама на деривати за складови и полнилница и управна зграда;
- не постојат писмени насоки за контрола од страна на командирот - обезбедувач за направените обиколки;
- не постојат писмени насоки за како и на колку време да се спроведува контрола на оружјето и направената контрола да се потврдува со записник;
- не постојат писмени насоки за спроведување периодични вонредни контроли потврдени со записник од страна на

командирот - пожарникар за работењето на пожарникарите – обезбедувачи.

Препорака бр. 3: Раководното лице во Сектор за безбедност - Дирекција за големопродажба да го измени „Упатството за утврдување надлежности за работите на единиците за заштита од пожари и за физичко обезбедување“ каде истото ќе биде целосно усогласено со постоечката законска регулатива и „Правилникот за организација и систематизација на работните места во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“, воедно и ќе го опфати целокупното работење на Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување со посебен акцент на:

- усогласување на насловот на упатството, називите на работните места и организационите единици на приватното обезбедување со постоечката законска регулатива и систематизација во Друштвото;
- упатството да биде потпишано, односно одобрено од директорот на Дирекцијата за големопродажба, согласно постоечката систематизација во Друштвото;
- дополнување на опфатот на упатството со одредби кои се однесуваат на приватното обезбедување во Управната зграда;
- дополнување на опфатот на упатството со одредби кои се однесуваат на извршувањето на физичкото обезбедување од страна на командирот – пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи во Управната зграда;
- упатството да содржи одредби што ќе се однесуваат за начинот на вршење на видео надзор преку системите за видео надзор (аналогни и IP системи) од страна на командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи;
- писмени насоки за содржината и елементите на месечниот план и месечен извештај;
- унифицирање на рачната евиденција и писмени насоки за содржината и елементите за водење (детално да се наведат сите книги и списоци кои се употребуваат);
- евидентирање на влез и излез на вагон цистерни;
- евидентирање на влез и излез на основните средства и ситен инвентар во Управна зграда, Склад и Полнилница;
- писмени насоки за спроведување контрола на рачната евиденција од страна на командирот - пожарникар со документи спецификација и дневен преглед на отпрема на деривати за Складови, Полнилница и Управна зграда;
- писмени насоки за спроведување контрола од страна на командирот - пожарникар за направените обиколки од страна на пожарникарите - обезбедувачи;
- писмени насоки како и на колку време се спроведува контрола на оружјето и направената контрола да се потврдува со записник;
- писмени насоки за спроведување периодични вонредни контроли потврдени со записник од страна на командирот - пожарникар врз работењето на пожарникарите - обезбедувачи.

Разгледаното и одобреното упатство, од страна на директорот на Дирекцијата за големопродажба, да биде доставено и потпишано од инволвираните лица односно, вработените во Сектор за безбедност.

Наод бр. 4: Постои „Упатство за работа на пожарникари - стражари во Управна зграда за време на сместување на дневниот пазар на трезорот“ со архивски бр. 0702 - 2731/1 од 28.03.2011 година, потпишано од директорот на Дирекцијата за сурова нафта нафтени деривати и гас - Големопродажба и директорот на Дирекцијата за сурова нафта нафтени деривати и гас - Малопродажба, истото е доставено до вработените и потпишано од нивна страна, но не ја опфаќа постапката за обезбедување присуство на вооружено лице вработен во Единицата за приватно обезбедување при изнесување на готовината од трезорот. Називите на работните места на работниците за приватно обезбедување во Управната зграда и организационите единици наведени во упатството не се во согласност со постоечките називи во важечката систематизација на Друштвото.

Во постапка е измена на постоечките процедури кои се однесуваат на примопредавање, транспорт и сместување на дневниот пазар во трезор, која ќе доведе до измени во начинот на постапување на вработените во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување во Управна зграда за време на сместување на дневен пазар во трезор.

Препорака бр.4: Директорот на Дирекцијата за големопродажба, по стапување во сила на новата процедура за примопредавање, транспорт и сместување на дневниот пазар, да ги извести вработените во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување во Управна зграда дека постоечкото „Упатството за работа на пожарникарите - стражари во Управната зграда на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“ за време на сместување на дневниот пазар на трезорот“, престанува да важи и се става вон сила⁴. **Нема согласност од раководството.**

Наод бр. 5: Согласно доставените описи за работни места: шифра 180, командир - пожарникар II категорија и шифра 127 командир - пожарникар I категорија во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување, каде е наведена обврската *внесот на остварени работни часови да го изготват во образецот за остварени ЛД часови*, но од направената проверка внатрешната ревизија утврди дека внесот се изготвува рачно, а не во постоечката електронска апликација каде што се пополнува образецот за остварени ЛД часови. Командирите – пожарникари немаат пристап во електронската апликација самостојно да направат внес на податоци во официјалниот образец за ЛД часови.

Во постоечката апликација постои електронска евиденција за внесен месечен распоред за следниве организациони единици: П.Е 8722 Склад Велес, П.Е 8725 Склад Кочани, П.Е 8795 Склад Тетово, П.Е 8796 Склад Гостивар, П.Е 8798 Склад Битола и П.Е 8799 Склад Прилеп, додека електронска евиденција

⁴ Коментар на директорот на Дирекција за Големопродажба: Постоечкото упатство ќе се стави вон сила, бидејќи постои промена на процедура. Внатрешната ревизија го прифати коментарот во целост.

за внесен месечен распоред не постои за: П.Е 8721 Склад Кавадарци, П.Е 8727 Управна зграда, П.Е 8791 Склад Илинден, П.Е 8792 Полнилница Миладиновци, П.Е 8797 Склад Охрид и П.Е 8793 Склад Маџари. Командирите - пожарникари немаат пристап во електронската апликација самостојно да направат внес на податоци за месечниот распоред за работа.

Препорака бр. 5: Раководното лице во Сектор за безбедност да изготви и достави барање до директорот на Дирекцијата за големопродажба, со кое ќе се овозможи пристап на командирите - пожарникари во апликацијата за внес на ЛД часови, се со цел истите да ги внесат остварените работни часови и месечниот распоред за вработените во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување. Електронски обработениот образец за ЛД часови командирите - пожарникари да го потврдат со своерачен потпис и истиот да го достават за одобрување до раководителот на Сектор за безбедност.

Наод бр. 6: Пожарникарите - обезбедувачи во Склад Кочани водат уредна евиденција за клучевите од работните простории, но пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден, Управната зграда, Склад Кочани и Склад Прилеп не водат Регистар за клучеви од службените простории и возила. Пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден, Управната зграда и Склад Прилеп не водат евиденција и не прават примопредавање на клучевите и нивните дупликати што претставува нивна работна обврска согласно одредбите од постоечкото „Упатство за утврдување на надлежностите на работните единици за заштита од пожари и за физичко обезбедување“. Командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден и Управната зграда немаат пристап до сите работни простории и објекти.

Препорака бр. 6: Командирите - пожарникари да направат проверка на клучевите од работните простории и службените возила во Управната зграда, Складовите и Полнилница, констатираната состојба да ја евидентираат со документ записник и за оние клучеви што недостасуваат да поднесат барање за изготвување нови до раководителот на Секторот за безбедност, кој истото ќе го провери и достави на разгледување и одобрување до директорот на Дирекција за големопродажба. За состојбата и комплетноста на клучевите да се грижат командирите - пожарникари и пожарникарите обезбедувачи и за истите да водат редовна евиденција.

Наод бр. 7: Внатрешната ревизија при проверката на рачната евиденција на Книгите за излез на бели деривати во Склад Илинден утврди грешки во рачната евиденцијата и тоа: при внесување на регистрации на авто - цистерни, при внесување на количина на деривати при излез на авто - цистерни, при внесување на број на доставница, две доставници заведени под еден исти број, при неевидентирање излез на авто - цистерни со деривати, како и несовпаѓање на рачната евиденција за излез на авто - цистерни која ја води приватното обезбедување со електронската евиденција Дневен преглед на отпрама на деривати. За влезот на празни авто - цистерни во Склад Илинден пожарникарите - обезбедувачи не водат евиденција и покрај тоа што постои колона за внесување на време на влез во книгата за излез на бели деривати.

Препорака бр. 7: Раководните лица во Дирекција за големопродажба - Сектор за безбедност и Скопје - работна единица да овозможат електронска евиденција на влез и излез на автоцистерни, товарни возила и службени возила во Склад Илинден и Складовите каде што постои потреба за тоа, се со цел да се зајакнат контролите и избегнат грешките во рачната евиденција. Командирите - пожарникари и пожарникарите - обезбедувачи задолжително да водат евиденција за влезот на празни автоцистерни во Складовите.

Наод бр. 8: Пожарникарите - обезбедувачи во П.Е 8791 Единица за заштита од пожари и приватно обезбедување во Склад Илинден, не водат евиденција за влез и излез на вагон - цистерни и не задржуваат примерок од документацијата.

Препорака бр. 8: Вработените во Единицата за заштита од пожари и приватно обезбедување во Склад Илинден задолжително да водат евиденција за влезот и излезот на вагон цистерните, а раководните лица во Дирекцијата за големопродажба - Сектор за безбедност и Скопје - работна единица да им ја овозможат потребната документација за евидентирање на влез и излез на вагон цистерните.

Наод бр. 9: Апаратите за електронска евиденција на вработените во Склад Илинден и Управната зграда се наоѓаат во непосредна близина на портирницата на приватното обезбедување, додека апаратите за електронска евиденција на вработените во Складовите Кочани и Прилеп не се лоцирани на влезот во непосредна близина на портирницата, односно истите се наоѓаат во работните простории на Складовите.

Препорака бр. 9: Раководното лице во Сектор за безбедност да изготви и достави барање до директорот на Дирекцијата за големопродажба за дислокација на апаратите за електронска евиденција на влез и излез на вработените во Складовите, каде што апаратите не се поставени на самиот влез во непосредна близина на портирниците, се со цел вработените во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување да водат строга контрола за влез и излез во Складовите.

Наод бр.10: Како дел од техничкото обезбедување во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје функционира систем за видео надзор во следниве организациони единици: Склад Илинден, Управната зграда и Полнилница Миладиновци, додека во Склад Кавадарци, Склад Велес, Склад Маџари, Склад Тетово, Склад Гостивар, Склад Охрид и Склад Битола не постои систем за видео надзор. Во описот на работно место шифра 180, командир - пожарникар II категорија како обврска е наведено „*Ја проучува безбедноста на објектот и дава предлози за неговото подобрување - (периодично)*“, но при теренската проверка не беа доставени предлози. Во објектите каде не постои систем за видео надзор намалени се можностите за дејствување на приватното обезбедување, во делот на спроведување превентивни и детективни контроли, кои допринесуваат за загрозување на безбедноста и зголемување на ризикот во работењето.

Препорака бр. 10: Командирите - пожарникари да достават предлог за подобрување на заштитата на објектите од аспект на техничкото обезбедување, согласно своите работни задолженија до раководителот на Сектор за безбедност кој задолжително ќе направи анализа на техничкото обезбедување - на објектите и ќе достави предлози за подобрување на безбедноста на Складовите до директорот на Дирекција за големопродажба, се со цел зголемување на ефикасноста на приватното обезбедување во делот на контрола на пристап, детекција, покриеност и навремена реакција при нарушување на безбедноста. **Нема согласност од раководството.**

Наод бр. 11: Согласно „Упатство за утврдување на надлежностите на работните единици за заштита од пожари и за физичко обезбедување“ во член 3 точка 3, пожарникар - работник во делот (б) наменет за физичко обезбедување, *„вработениот има обврска да ги отчукува контролните часовници според планот за користење на часовниците“*, но внатрешната ревизија при теренската проверка го утврди следново: контролниот часовник во Склад Илинден не е во функција поради дефект и не постои план за обиколки, во Управната зграда не постои контролен часовник и план за обиколки, во Склад Кочани постои контролен часовник, постои документ распоред за отчукување на контролниот часовник во втора и трета смена кој е со важност од 01.02.2008 година и во Склад Прилеп не е во функција контролниот часовник и не постои план за обиколки. Направените обиколки од пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден, Управна зграда и Склад Прилеп не можат да се потврдат и да се спроведе контрола на истите воедно и не се изготвува план за обиколки.

Препорака бр. 11: Раководното лице во Сектор за безбедност да изготви и достави барање до директорот на Дирекцијата за големопродажба за надградување на постоечкиот начин на евидентирање на направените обиколки преку контролен часовник, односно да се воведат електронска евиденција за направените обиколки од страна на пожарникарите - обезбедувачи во Складовите и Управната зграда, која задолжително ќе се следи од командирите - пожарникари, а контрола ќе спроведува шефот на одделение за приватно обезбедување и одбрана и за евентуални неправилности ќе го известува раководителот на Секторот за безбедност. Командирите - пожарникари задолжително да изготвуваат план за обиколки кој периодично ќе се менува и за истиот ќе постои документ - запис потпишан од одговорното лице.

Наод бр. 12: Согласно важечките описи на работни места со шифра 180, командир - пожарникар II категорија и шифра 127 командир - пожарникар I категорија во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување и „Упатство за утврдување на надлежностите на работните единици за заштита од пожари и за физичко обезбедување“, постои следнава обврска: *„Работи на подобрување на увежбаноста и на психо - физичката подготвеност на вработените за обезбедување лица и имот, за интервенција во случај на потреба (периодично); Стручно се усовршува и врши обука на вработените од единицата за обезбедување лица и имот (периодично)“*, но внатрешната

ревизија утврди дека не постои потврда дека командирите - пожарникари и пожарникарите - обезбедувачи работат на подобрување на психо - физичката подготвеност и посетиле дополнителни обуки за стручно усовршување во делот на приватното обезбедување.

Препорака бр. 12: Раководното лице во Секторот за безбедност да обезбеди услови за проверка и подобрување на психо - физичката подготвеност, воедно и да овозможи дополнителни обуки за стручно усовршување во делот на приватното обезбедување за командирите - пожарникари и пожарникарите - обезбедувачи вработени во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување се со цел нивно стручно усовршување заради поефикасна заштита на лицата, имотот и средствата на Друштвото. За проверката и за подобрувањето на психо - физичката подготвеност да постои писмен документ потпишан од одговорно лице⁵. **Нема согласност од раководството.**

3. Управување со залиха на трговска стока во „Макпетрол“ АД. - Скопје

Наод бр. 1: Сектор План и анализа согласно барањата на стандардот *ISO 9001 - 2008* има изготвено интерна процедура ПР.01.01 - Планирање каде е опишан начинот на изработка на Годишниот план за работењето на „Макпетрол“ АД. - Скопје, кој се базира на податоците кои ги доставуваат сите дирекции и Сектор човечки ресурси до Дирекција за финансии - Сектор План и анализа. Податоците содржат информации за набавка и продажба на нафтени деривати и останати стоки на мало и големо, податоци за предвидени цели кои се планираат да се остварат, анализа на пазарот, динамика на производство и продажба на биодизел, стратегија за маркетинг и продажба, услови на стопанисување, опкружување, асортиман на артикли, податоци за компјутерска опрема за потребите на Друштвото во наредниот период, податоци за количеството на автомобилите, моторциклите, резервни делови, компјутери и компјутерска козметика. Но, планирањето на залихата на трговски стоки, како составен дел од процесот на набавка и продажба во сите сегменти од деловното работење, не се опфатени во ПР.01.01 - Планирање и Планот за работење на „Макпетрол“ АД. - Скопје.

Препорака бр. 1: Одговорните лица во Дирекција за финансии, односно Сектор План и анализа, како носители на процедурата ПР.01.01 - Планирање, истата да ја надополнат со сегменти наменети за планирање на залихите на трговски стоки со состојба на почетокот на годината и со крајот на секој месец од истата; залихите на трговски стоки да се планираат на ниво на група на план; залихите на трговски стоки на енергенси, да се планираат само во физички обем, односно сведени на споредлива единична мерка (метан во

⁵ Коментар на директорот на Дирекција за Големопродажба: Наведената активност ќе се корегира при ажурирање на упатството и ќе се достави допис до Сектор за Човечки ресурси за да не биде составен дел од новите описи на работни места на вработените во Сектор за безбедност. Внатрешната ревизија го прифати коментарот во целост.

000Нм3); залихите на трговски стоки на масла, антифриз и течности, автомобили Хонда, мотори Хонда и автогуми да се планираат во физички обем и вредносно, воедно и залихите на останати трговски стоки да се планираат само вредносно. Воведувањето на таква постапка во горенаведената интерна процедура, ќе резултира со презентирање на реалната состојба на залихите во сите засегнати дирекции и одговорните лица задолжени за дизајнот на Планот за работење на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје ќе располагаат со комплетни информации од сите сегменти (набавка, продажба и залиха) на деловното работење. При подготовка на Планот за работење задолжително да се земе предвид залихата како значаен дел при донесувањето на квалитетни и правилни одлуки за реализација на стратешките и деловните потфати.

**ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
ШЕФ,**

Марјан Ивановски



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година

Член 1

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето со Друштвото за 2016 година;
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2016 година и
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2016 година.

СЕ УСВОЈУВА.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 2016 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

1.	Јосифовски	Андреја	- претседател
2.	Лекиќ	Саша	- член
3.	Трповски	Јован	- член
4.	Јосифовски	Ристо	- член
5.	Забазноска	Мери	- член
6.	Доневски	Зоран	- член
7.	Георгиевски	Љупчо	- член
8.	Бошковски	Сашо	- член

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година

Член 1

Се одобрува работата во 2016 година на членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

- | | | | |
|-----------|------------|---------|------------------|
| 1. | Веселински | Станко | - претседател |
| 2. | Данова | Оливера | - член |
| 3. | Трифонов | Звонко | - член |
| 4. | Левески | Дејан | - независен член |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговски друштва и членот 38 и членот 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за распоредување на добивката по Годишна сметка на Друштвото за 2016 година

Член 1

Тековната добивка за 2016 година во вкупен износ од **376.788.154** денари се распоредува на:

1. Дел за покривање загуба од минати години	30.245.391 ден.
2. Дел за задолжителна општа резерва	18.839.408 ден.
3. Дел за исплата на дивиденда 3,175%	112.382.000 ден.
4. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп	171.010.355 ден.
5. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	7.396.000 ден.
6. Дел за исплата на раководните лица	1.915.000 ден.
7. Дел за исплата на вработените	35.000.000 ден.

Дивидендата искажана во точката 3 ќе се исплати во бруто износ заокружен на 1.000 денари по акција со примена на среден курс од 61,6 денари за 1 € сметан на номиналната вредност на акцијата од 511,29 €.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на УО.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0202 –
10.6.2017

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година (Дивиденден календар)

Член 1

На акционерите на „МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од **112.382.000** денари бруто, односно **1.000** денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **12.7.2017 година**.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **07.7.2017 година**.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **10.7.2017 година**.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2017 година**.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0202 –
10.6.2017

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Од распоредените средства за посебни резерви за купување на сопствени акции, во износ од 171.010.355 денари, се одобрува купување сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 15.000 денари, а по највисока просечна цена за една акција од 60.000 денари.

Член 2

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во согласност со законските прописи, во корист на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI. СОБРАНИЕ
Бр. 0201-_____
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, а во врска со членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д-Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**за отповикување на членовите на Надзорен одбор
на Друштвото**

Член 1

Поради истекот на времето за кое што се избрани, се отповикуваат досегашните членови на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д-Скопје, со 18.6.2017 година, и тоа :

1. Станко Веселински
2. Оливера Данова
3. Звонко Трифунов
4. Дејан Левески

Член 2

Да се овласти регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членовите на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Р.Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI. СОБРАНИЕ
Бр. 0201-_____
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 383 став 1 точка 3 и членот 387 од Законот за трговските друштва, а во врска со членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д-Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**за избор на членови на Надзорниот одбор
на Друштвото**

Член 1

За членови на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д-Скопје, со мандат од 6 (шест) години, сметано од 19.6.2017 година, се избираат:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Член 2

Од избраните членови на Надзорниот одбор во членот 1 на оваа одлука за независен член се назначува _____.

Член 3

Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Статутот и Законот.

Член 4

Да се овласти регистрационен агент да поднесе пријава за упис на избраните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Р.Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI. СОБРАНИЕ
Бр. 0201-_____
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 365 од Законот за трговските друштва, а во врска со членот 68 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д-Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на награда на членовите на Надзорниот одбор

Член 1

На членовите на Надзорниот одбор им се определува награда со месечен пашал во нето износ од 40.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXI СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
10.6.2017 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година

Член 1

За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година се именува ревизорската куќа **Grant Thornton** од Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ДО
НАДЗОРЕН ОДБОР НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членот 459 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“, А.Д.-Скопје:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Љупчо Георгиеvски, член
7. Мери Забазноска, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје, дека секој од нас поединечно и сите заедно сме заинтересирана страна во зделката и имаме интерес истата да се договори/склучи со ОИЛКО КДА-Скопје. Ова од причина што Андреја Јосифовски и Саша Лекиќ се комплементари, Јован Трповски е командитор и член на Надзорниот одбор, а сите останати членови се командитори во Друштвото ОИЛКО КДА-Скопје.

Подносителите на Известувањето:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Љупчо Георгиеvски, член
7. Мери Забазноска, член



ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членовите 457 и 459, а во врска со членот 349 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“, А.Д.-Скопје:

1. Станко Веселински, Претседател
2. Оливера Данова, член
3. Звонко Трифунов, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Собранието на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката и имаме интерес да се склучи зделка за деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје. Ова од причина што Станко Веселински, Оливера Данова и Звонко Трифунов се командитори во ОИЛКО КДА Скопје.

Подносителите на Известувањето:

1. Станко Веселински, Претседател
2. Оливера Данова, член
3. Звонко Трифунов, член





**БЕНД РЕВИЗИЈА
И КОНСАЛТИНГ
ДОО**

"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
СКОПЈЕ

Примено:	20.04.2017		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
0504	3008	12	

Бр. 08-156/2
20.04 20 17 год.
ТЕТОВО

ИЗВЕШТАЈ

ЗА

**АНГАЖМАН ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
НА "МАКПЕТРОЛ" АД Скопје**

Април 2017 година



СОДРЖИНА

Опис	Страна
Изјава од овластениот ревизор	3
1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување	4
1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна	4
1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја	7
1.3. Методи на вреднување	8
1.4. Инхерентни ограничувања	9
1.5. Одговорност на менаџментот	9
1.6. Одговорност на ревизорот	10
1.7. Изјава дека ангажманот е усогласен со МСАУ 3000	11
1.8. Резиме на извршената работа – Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа	11
1.9. Изјава за независност и компетентност	13
1.10. Специфични ограничувања кои влијаат на заклучокот	13
1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна	13
1.12. Фактори на ризик	14
2. Заклучок	14
Прилози:	
- Предлог Одлука за одобрување на деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА - Скопје	
- Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката од одговорната страна	



ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Јас Апостоловски Душко Овластен ревизор вработен во Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово, под полна (материјална, морална и кривична) одговорност изјавувам дека немам конфликт на интереси со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје и дека во последните три години не сум давал консултантски услуги на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје во смисла на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Изјавил:

Тетово 20.04.2017 година

Овластен ревизор: Душко Апостоловски



ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

До
Собранието на акционери на
“МАКПЕТРОЛ” АД Скопје

1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување

Ние бевме ангажирани од “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје за да извршиме Ангажман за разумно уверување и да издадеме заклучок во врска со Предлог одлуката за одобрување на деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА - Скопје (во понатамошниот текст: зделка со заинтересирана страна) за Годишното Собрание на акционери за 2017 година за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на Зделка со заинтересирана страна

“МАКПЕТРОЛ” АД Скопје остварува деловна соработка со “ОИЛКО” КДА Скопје при што “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје ќе користи услуги за транспорт во вредност од околу 336.360.000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни, цистерна и полуприколки ADRT PED SHMITZ CARGOBULL за транспортирање на батерии со боци за компримиран природен гас) во вредност од околу 28.000.000,00 денари, закуп на деловен простор во вредност од околу 300.000,00 денари и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 денари или вкупно 369.660.000,00 денари.

“ОИЛКО” КДА Скопје се јавува како купувач на нафтени деривати во износ од 85.000.000,00 денари, други стоки и услуги и тоа, резервни делови и потрошен материјал во вредност од околу 15.000.000,00 денари, услуги преку верна картичка во вредност од околу 5.000.000,00 денари и останати стоки и услуги во вредност од околу 18.000.000,00 денари или вкупна вредност од 123.000.000,00 денари.
Вкупна вредност на зделката изнесува 492.660.000,00 денари.

Според содржината оваа Зделка со заинтересирана страна според член 460а точка (1) од Законот за трговски друштва претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани зделки, но според последните ревидирани годишни финансиски извештаи **претставува 6.56% од вредноста на активата на друштвото значи не надминува 10% од активата.**

- Забелешка: според ревидираните ФИ на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје износот на активата по ФИ за 2016 година изнесува 7.511.106.541,00 денари

Овој ангажман врз основа на претходното претставува Договорна ревизија согласно член 4 точка 3 од Законот за ревизија “Службен весник на РМ” бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16) каде што е наведено: “**Договорна ревизија**” е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување.



Временската точка за која се однесува оценката или мерењето на зделката е со датумот на Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, а временскиот период на кој се однесува зделката е период од една година.

Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото.

Табеларниот преглед на зделката е во продолжение:

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2017	%
1. Транспортни услуги	336,360,000,00	68.27%
1.1. Превоз на бензини и дизели	210,511,884,00	42.73%
1.2. Превоз на авио гориво	10,372,000,00	2.11%
1.3. Превоз на мазут	9.653.580,00	1.96%
1.4. Превоз на битумен	-	0.00%
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	76,998,800,00	15.63%
1.6. Превоз на Плински Боци	12,433,500,00	2.52%
1.7. Превоз на Био дизел	116,800,00	0.02%
1.8. Останато	16.273.436,00	3.30%
2. Закуп на деловен простор	300,000,00	0.06%
3. Закуп на транспортни средства	28,000,000,00	5.68%
4. Останати стоки и услуги	5,000,000,00	1.01%
Вкупно	369,660,000,00	75.03%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2016	7,511,106,541.00	
% од активата	4.92%	
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги		
5. Гориво за возила	85,000,000.00	17.25%
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	3.04%
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	1.01%
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.65%
Вкупно	123,000,000,00	24.97%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2016	7,511,106,541.00	
% од активата	1.64%	
СЕ ВКУПНО	492,660,000,00	100,00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2016,	7,511,106,541.00	
% од активата	6.56%	

Во споредбениот преглед во продолжение се дадени остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2012 до 2016 година на годишно ниво како и планирани и остварени зделки по години, идентификуваните промени и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходните години.

Остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2012 до 2016 година на годишно ниво, идентификуваните промени, како и планирани и остварени зделки по години и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходната година изнесува:



I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2012 година	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година
Транспортни услуги	406,065,637	342,382,409	316227503	310757074	273877633
Закуп на деловен простор	248,553	236,344	237338	258742	258716
Закуп на транспортни средства	17,539,213	20,963,210	23883723	22920709	23986193
Останати стоки и услуги					
Вкупно	423,853,403	363,581,963	340,348,564	333,936,525	298,122,542

II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2012 година	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година
Гориво за возила	82,382,391	68,049,265	68,446,583	73,215,137	69,598,495
Резервни делови и потрошен материјал	6,755,836	4,174,019	6,784,442	11,283,788	9,294,531
Услуги преку Верна картички	3,193,250	3,286,662	3,341,656	3,012,229	2,587,929
Останати стоки и услуги	3,031,143	2,995,846	3,336,927	9,854,016	11,327,166
Вкупно	95,362,620	78,505,792	81,909,608	97,365,170	92,808,121
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКАТА	519,216,023	442,087,755	422,258,172	431,301,695	390,930,663
ИМОТ (АКТИВА)	8,995,732,448	8,950,303,000	8,158,777,533	7,430,008,000.00	7,511,106,541.00
% НА ЗДЕЛКА ВО ОДНОС НА ИМОТ	5.77%	4.94%	5.18%	5.80%	5.20%
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	914,500,000	572,250,000	483,250,000	485,109,000.00	551,207,100.00
% НА ЗДЕЛКА РЕАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНО	56.78%	77.25%	87.38%	88.91%	70.92%
% НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	10.17%	6.39%	5.92%	6.53%	7.34%

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2012 година	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година
Вкупен приход	24,762,430,000	21,178,817,871	20,516,655,186	18,563,353,000	16,561,127,000
% на учество во вкупен приход	1.71%	1.72%	1.66%	1.80%	1.80%
Вкупни расходи	24,783,970,822	21,382,016,871	20,622,821,403	18,531,252,000	16,150,428,000
% на учество во вкупни расходи	1.71%	1.70%	1.65%	1.80%	1.85%

II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2012 година	Остварено во 2013 година	Остварено во 2014 година	Остварено во 2015 година	Остварено во 2016 година
% на учество во вкупен приход	0.39%	0.37%	0.40%	0.52%	0.56%
% на учество во вкупни расходи	0.38%	0.37%	0.40%	0.53%	0.57%
% на учество на вкупната зделка во вкупен приход	2.10%	2.08%	2.06%	2.32%	2.37%
% на учество на вкупната зделка во вкупни расходи	2.09%	2.07%	2.05%	2.33%	2.42%

Нефинансиските информации како што е техничката опременост на возилата особено во делот на мерните инструменти, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием, потоа системот за централизирано следење на сите функции на возила и полуприколки каде што се сместени дериватите, се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации, даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на вредноста на зделката.

**1.2. Идентификација на критериумите според која е оценета предметната материја:**

– Висина на трансакции

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2017	%	Критериум
1. Транспортни услуги	336,360,000.00	68.27%	
1.1. Превоз на бензини и дизели	210,511,884.00	42.73%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на Регулаторна комисија за енергетика
1.2. Превоз на Авио гориво	10,372,000.00	2.11%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на Регулаторна комисија за енергетика
1.3. Превоз на Мазут	9,653,580.00	1.96%	Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач
1.4. Превоз на Битумен	-	0.00%	Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	76,998,800.00	15.63%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.6. Превоз на Плински Боци	12,433,500.00	2.52%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.7. Превоз на Био дизел	116,800.00	0.02%	Оваа услуга за превоз се јавува доколку Макпетрол врши продажба на био гориво (ФАМЕ) франко купувач и е составен дел на продажната цена.
1.8. Останато	16,273,436.00	3.30%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
2. Закуп на деловен простор	300,000.00	0.06%	Според слични цени на закуп
3. Закуп на транспортни средства	28,000,000.00	5.68%	Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики
4. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	1.01%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
Вкупно	369,660,000.00	75.03%	
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги			
			Критериум
5. Гориво за возила	85,000,000.00	17.25%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	3.04%	Според калкулација на Макпетрол АД за утврдување на цени
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	1.01%	Според калкулација на Макпетрол АД за утврдување на цени
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.65%	Според калкулација на Макпетрол АД за утврдување на цени
Вкупно	123,000,000.00	24.97%	
СЕ ВКУПНО	492,660,000.00	100.00%	

Структура на критериуми

ОПИС	%	Извор
1. Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика	62.11%	Службен весник на РМ
2. Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач	1.96%	Договори со крајни купувачи
3. Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	22.47%	Договор и тарифиници со важност во 2016 и 2017 година и Податоци од МАКАМ ТРАНС
4. Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики,	5.68%	Понуда на оператор
5. Според слични цени на закуп	0.06%	Пазар 3
6. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи	7.71%	Споредба со други купувачи
Вкупно	100.00%	
1. Регулирани цени	64.07%	
2. Надворешни извори- споредбени податоци	35.93%	
Вкупно	100.00%	



Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од оваа зделка и корисниците за кој е наменет извештајот.

Критериумите се дискутирани на состанок со малцински акционери на 11.04.2017 година

1.3. Во Предлог Одлуката на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје се користени анализи и извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:

1) - Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Тарифни таблици како составен дел на Деловната соработка . Со ваквиот пристап е добиена вредност од 492.660.000,00 денари во 2017 година.

2) - Метода на вреднување – Пакет и блок цени според типови на транспорт според релација и тоа едномерна (полно во еден правец, а празно на враќање); Радијална релација – со кружно опслужување на повеќе пунктови и Циклична релација- која се состои од една главна и повеќе помошни прстенести релации. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 492.660.000,00 денари.

3) - Метода на вреднување на % на учество на транспортни трошоци во однос на остварен вкупен приход и остварени расходи во изминатиот период применет на планираните износи во 2017 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 480.401.192,00 денари.

4) - Метода на вреднување според просечни цени во однос на планирани количини во 2017 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 499.422.671,00 денари.

5) Врз основа на користените методи на вреднување добиената вредност за предвидените количини се движи помеѓу 480.401.192,00 и 499.422.671,00 денари.

6) Сите 4 употребени методи се значајни и релевантни, но заради можната флукуација на цената на нафтните деривати крајниот износ на зделката е утврден согласно со точка 7 во продолжение.

7) За определување на крајниот износ е користен критериумот за утврдување на вредноста врз основа на Регулирани и споредливи пазарни цени со други купувачи според планираните количини за транспорт на нафтени деривати и природен гас во делот на транспорт, најсоодветен понудувач од аспект на закуп на вагон цистерни и возила за транспорт на природен гас кога “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје се наоѓа во улога на купувач и Регулирани и споредливи пазарни цени според калкулација на Макпетрол АД во услови кога “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје се наоѓа во улога на продавач. Со ваквиот пристап вредностите на зделката се следни :

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2017
1. Транспортни услуги	336,360,000,00
1.1. Превоз на бензини и дизели	210,511,884,00
1.2. Превоз на авио гориво	10,372,000,00
1.3. Превоз на мазут	9.653.580,00
1.4. Превоз на битумен	-
1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ	76,998,800,00
1.6. Превоз на Плински Боци	12,433,500,00
1.7. Превоз на Био дизел	116,800,00
1.8. Останато	16.273.436,00
2. Закуп на деловен простор	300,000,00
3. Закуп на транспортни средства	28,000,000,00
4. Останати стоки и услуги	5,000,000,00
Вкупно	369,660,000,00



II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Вредност 2017
5. Гориво за возила	85,000,000.00
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00
Вкупно	123,000,000,00
СЕ ВКУПНО	492,660,000,00

Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката се во прилог на овој извештај.

1.4. Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и опременост на возила, ефективност на интерните контроли и слично.

- Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може да влијае на споредливоста.
- Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото. Заради ваквата состојба дури и да се случат настаните кои се предвидени со хипотетичките претпоставки во однос на предвидената зделка, сепак фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт).
- Флукуација на цената на дериватите во 2015 и 2016 на почетокот на 2017 година

1.5. Одговорност на менаџментот

Страните корисници на зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Заинтересираните страни во Зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Заклучокот на Управниот одбор бр. 0202-5/4 и Известувањето на Членовите на Управниот Одбор бр. 0202-6/1 до Надзорниот Одбор од 10.03.2017 година како и Заклучокот на Надзорниот одбор бр. 0203-8/2 и Известувањето на членовите на Надзорниот одбор до Собранието бр. 0203-10/1 од 15.03.2017 година врз основа Законот за Трговски Друштва.

Управниот Одбор на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје е одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, а посебно дека :

- зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи на земјата
- зделката со заинтересирана страна е фер односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови во согласност со важечките прописи во земјата
- во зделката со заинтересирана страна не постои несразмерност во заемните давања на страните
- во зделката со заинтересирана страна не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета



- во досегашните финансиски извештаи на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни
- од согледаните ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна не постојат индикации од аспект на можна измама и манипулација

Одговорноста вклучува и селекција и примена на соодветните методи и критериуми за подготовка на предлогот за уверување и употреба на претпоставките и проценките на индивидуалната одржливост на заклучоците во рамки на дадените околности. Одговорноста вклучува и дизајнирање и имплементација на системи и процеси релевантни за подготовка на предлогот.

1.6. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки за тоа :

- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарни услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на страните,
- дали постојат и некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета,
- дали во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од можна измама и манипулација.
- да дадеме Препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 20.04.2017 година. Овој стандард бара од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за ангажманот за уверување за тоа дали зделката во сите материјални аспекти е во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност како и да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на акционерите на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје да ја оценат валидноста на Предлог Одлуката во однос на одобрување на зделка со заинтересирана страна врз основа на тврдењата на одговорната страна.

Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со рамката за трансакции со поврзани страни на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност кон никој друг освен кон акционерите на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје.



1.7. Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ 3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување, одредбите од членот 460-а став 2 а в.в. со став 3 од Законот за трговски друштва и Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии акции котираат на берза (Сл. Весник на РМ 67/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015).

Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна по однос на точка на дневниот ред од Годишното Собрание на акционери за 2017 година и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.

1.8. Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа

Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:

- Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на предлог одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Интервју на одговорните лица за одредени делови на предлог одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Увид и анализа на декларираниите износи во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Утврдување на процент на износот на зделката со заинтересирана страна согласно со член 460а точка (1) од Законот за трговски друштва во однос на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.
- Увид и утврдување во однос на тоа дали во досегашните Финансиски Извештаи на Друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни.
- Преглед и анализа на склучени договори и тарифни таблици, помеѓу “Макпетрол” АД и “ОИЛКО” КДА кои се релевантни за зделката со заинтересирана страна која е предмет на одобрување.
- Утврдување на вредноста на зделката со заинтересирана страна според утврдените критериуми, по делови и целосно врз основа на тестирање според метода на примерок согласно со член 460а од Законот за трговски друштва, бидејќи станува збор за кумулативни вредности на меѓусебни поврзани зделки.
- Увид и анализа на добиените податоци од деловниот план на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје за 2017 година за вредноста на зделката со заинтересирана страна според Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Увид во постапка по Решение за јавен повик бр. 1513 од 22.02.2017 година за услуга и закуп на вагон цистерни полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПП.
- Увид и анализа на структура на превозни трошоци по одредени видови на превоз и транспортни средства
- Увид и анализа на Склучени договори по однос на Објавени јавни набавки со АД Електрани на Македонија во државна сопственост



- Увид и анализа на одлука на ТАРИФА по видови на приклучни возила изразени во евра без пресметан ДДВ како просечен износ на авто ден од МАКАМ ТРАНС Скопје.
- Увид и анализа на склучени договори за испитување на подземни и надземни резервоари
- Одржан состанок со дел од малцинските акционери на 11.04.2017 по однос на критериумите, карактеристиките и вреднувањето на зделката
- Увид во Записник од 10.03.2017 година бр. 0202-5 на Управен одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0202-5/4 од 10.03.2017 и Известување бр. 0202-6/1 од 10.03.2017 на Членовите на Управниот Одбор на “Макпетрол” АД Скопје
- Увид во Записник бр. 0203-9 од 15.03.2017 година на Надзорен одбор на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0203-8/2 од 15.03.2017, Известување до собрание бр. 0203-10/1 од 15.03.2017 на членовите на Надзорниот Одбор на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје .
- Спротивставување на трошоци за транспорт по години како износи од извршените одлуки за зделка со заинтересирана страна во однос на остварени приходи и расходи на друштвото
- Увид во Записник од УЈП за извршена надворешна контрола на деловни односи за период од 01.01.2007 до 20.02.2012 година
- Увид во Дефинитивен записник за извршена контрола на Акционерско Друштво за промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол АД Скопје од Царинска Управа на Република Македонија бр. 0702-10057 од 18.12.2013 година
- Увид во Извештај на ревизорите на Финансиските извештаи за 2015 и 2016
- Анализа на флукуацијата на цената на дериватите во 2015 и 2016 година според објавените податоци во Службен Весник на Република Македонија
- Аналитички и суштински постапки на проверка на податоците за остварени меѓусебни трансакции во 2015, 2016 и до март 2017 година.
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со ЈСП Скопје за 2016
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со Македонија Пат Скопје за 2016
- Увид во склучени договори за превоз на ОИЛКО КДА со Македонија Пат за 2017 година



1.9. Изјава за независност и компетентност

Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители.

Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за уверување 3000.

1.10. Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот

Не постојат било какви специфични ограничувања кои влијаеле на формирање на заклучокот.

1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна, кои се однесуваат на конкретната зделка:

- Во текот на нашата работа утврдивме дека во Република Македонија е ограничена конкуренцијата во однос на постоење на друг поединечен субјект со можност за комплетно опслужување на Макпетрол АД со расположливи транспортни капацитети во делот на транспорт на нафтени деривати, авто плин и метан на околу 125 продажни места и 7 складишни капацитети, потоа опслужување на околу 1272 правни субјекти – клиенти на Макпетрол и 1143 испораки на екстра лесно масло на околу 1143 клиенти физички лица.

- ОИЛКО КДА располага со 98 возила, кои се специјализирани за транспорт на светли и црни деривати, ТНГ и автоплин, боци со ТНГ и други стоки, компримиран природен гас едно возило за зимска служба и 55 вагон цистерни.

- За целите на обезбедување на услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни деривати, ТНГ и КПП е спроведен Јавен повик согласно со Решение бр. 1513 од 22.02.2017 година. Јавниот повик е објавен во дневен весник на ден 23.02.2017 година. По објавениот Јавен повик согласно со извештајот за спроведена постапка и евалуација на понудите од страна на Комисијата за распишување на оглас за прибирање на понуди за транспортни и други услуги е констатирано дека понудувачот ОИЛКО КДА е прворангиран согласно определените критериуми по тендерската документација.

- Вреднувањето и цените на транспортот се условени од следните фактори:

- Товарните карактеристики на производот
- Ризикот во транспортот врз основа на видот и карактеристиките на производот
- Должината на релацијата
- Степенот на искористеност на транспортното средство
- Бројот на линиите во транспортот
- Стабилноста на товарот
- Начинот на враќање на транспортното средство
- Поставените барања на Макпетрол АД за соодветна координација и неприфаќање на пореметување во координацијата во работата, чекање, губење на работното време, зголемување на трошоците на производите и продажните цени.
- Набавка на гориво и потрошни материјали од мрежата на Макпетрол АД.



1.12. При реализација на оваа зделка ги лоциравме следните фактори на ризик

Врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, во однос на зделката која е предмет на одобрување на Годишното Собрание на акционери за 2017 година на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје ние ги забележавме следните ризик фактори при реализација на оваа зделка.

- Непостоење на перфектен пазар за транспорт на нафтени деривати и природен гас
- Ограничена конкуренција со соодветни транспортни капацитети во Република Македонија.
- Ограничување на достап на податоци во однос на % на учество на транспортни трошоци на другите учесници на пазарот во прометот со нафтени деривати и природен гас

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот заклучок.

2. Заклучок

Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, како што е опишано погоре, во однос на Предлог одлуката за зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување на Годишното Собрание за 2017 година на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје, базирана на тврдењата на одговорната страна, зделката е објективно искажана во сите материјални аспекти, а особено што:

- Зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата.
- Зделката со заинтересирана страна е фер, односно вредноста на Зделката е утврдена според пазарните услови кои се во согласност со важечките прописи во земјата.
- Не постои несразмерност во заемните давања на страните.
- Не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета.
- Во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото се реално прикажани врските и зделките со заинтересирани страни и ревизорите на финансиските извештаи изразиле мислење без резерва по однос на истите.
- Не постојат ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од аспект на можна измама и манипулација, освен ризик факторите опишани погоре.

Врз основа на претходното ние даваме препорака до малцинските акционери на друштвото да ја поддржат зделката на седницата на Собранието на акционери, која одлука дополнително претставува услов за склучување на оваа зделка и делегирање на надлежност за реализација на зделката на органите на управување.

Препораката произлегува од погоре изнесеното, а во врска со одредбата од член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182 од 21 октомври 2015 година) и се изведува заклучок дека



зделката е во согласност со императивните прописи на националното законодавство и истата е фер утврдена според пазарните услови и дадени околности во сите материјални аспекти, посебно поради настапување на одложениот услов - целосно спроведување на постапката за зделка со заинтересирана страна согласно со законските прописи, од кое одобрување зависи постоењето на целата зделка.

Овој заклучок со препорака ние го базираме не само раководејќи се од образложението на Органот на управување, туку посебно врз основа на критериумите за утврдување на вредноста на зделката и тоа посебно заради критериумот за утврдени цени за транспортни услуги на деривати од страна на Регулаторна комисија за енергетика и споредливите цени за извршени услуги од други превозници и продажби на добра на други купувачи и фактот дека предметот на зделката е утврден ивозможен и извршлив во услови на одобрување- потврдување на зделката, заради реализација на предметната зделка.

Истовремено нашиот заклучок, без присуство на елементите на измама, заблуда и присила, а со цел да им послужи на акционерите за одлучување за одобрување на оваа зделка со заинтересирана страна, произлегува и од увид во последните ревидирани финансиски извештаи во кои се содржани врските и зделките со заинтересирана страна, и истите се реално прикажани, како и од спроведените суштински постапки по одредените делови од реализираните зделки со заинтересирана страна во 2015 и 2016 година.

Нагласување на прашање

Ние обрнуваме внимание на точка 1.1. од овој извештај, Предмет на зделката со заинтересирана страна. Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Сакаме да Ви обрнеме внимание дека оваа зделка содржи идни финансиски информации предвидени со Планот на друштвото, без да го менуваме заклучокот.

Тетово 20.04.2017 година

Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово
ОР. Душко Апостоловски



Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува зделка со заинтересирана страна „ОИЛКО“ КДА Скопје, и тоа:

I. ОИЛКО КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	336.360.000	Пазарни
2. Закуп на деловен простор	300.000	Пазарни
3. Закуп на транспортни средства	28.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни
Вкупно :		369.660.000

Износот од **369.660.000** денари, претставува **4,92 %** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **7.511.106.541** денари.

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	85.000.000	Пазарни
2. Резерни делови и потрошен материјал	15.000.000	Пазарни

3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни
Вкупно:		123.000.000

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Износот од **123.000.000** денари, преставува **1,64 %** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **7.511.106.541** денари.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **492.660.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **6,56 %** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **7.511.106.541** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



“МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје
Св.Кирил и Методиј бр.4
Поштенски фах 537
тел.: +389/2/311 21 44
факс.: +389/2/311 15 25

www.makpetrol.com.mk